

**Бојан Шоптрајанов**

Проф. Бојан Шопирајанов е роден на 26 јануари 1937 година во Чачак. Со основно и средно образование се здобил во Скопје, Тетово Велес и Белград. Во 1955 година се запишал на факултет за хемија на Техничкиот институт Природно-математички оддел на Филозофскиот факултет во Скопје каде дипломирал, како најдобар стапудент од својата генерација, во 1960 година. Во 1964 година се запишал на постдипломски стапудент на Indiana University во Bloomington, Indiana, САД, а во 1965 година магистрирал одбранувајќи ја магистерската теза под наслов „Vibrational assignment of the infrared spectra of 1,2,5-thiadiazole“. Во 1973 година ја одбранил својата докторска дисертација под наслов „Спектроскопско истражување на кристалохидратите со посебен осврт на спектарот на водата. Системи со машинениски  $\delta$ (НОН) фреквенции“. Во 1960 година е избран за асистент на Техничкиот институт Технологии оддел на Техничкиот факултет во Скопје, каде што останал до 1961 година. Во 1962 година е избран за асистент, во 1969 година за доцент, во 1975 година за вонреден професор, а во 1981 година за редовен професор на Природно-математичкиот факултет (во последниото звање е реизбран во 1987 и во 1994 година).

Во основа, научната активност на проф. Шопирајанов е во подрачјето на спектралната хемија. Во своите истражувања предимно ги користи методите на инфрацрвениот спектроскопија, но и методите на раманска спектроскопија, нуклеарната магнетна резонанца и рендгенската дифракција. Отпорвши се занимавал со изучување на органски соединенија, како и на калиум фосфати од различен тип, а дел од последните биле кристалохидрати кои ќе останати негова главна преокупација. Резултатите од истражувањата на проф. Шопирајанов главно се фундаментални по својот карактер и придонесуваат за збогатувањето на светскиот фонд на знаења од областа на спектралната хемија, но еден дел од тие имаат и конкретна примена.

## ВОДАТА И НЕЈЗИНИОТ ИНФРАЦРВЕН СПЕКТАР КАЈ КРИСТАЛОХИДРАТИ

### *Вовед*


Водата е, навистина, *фасцинантна* супстанца. Речиси нема човек кој не се воодушевувал од бистрината на планинските реки, од облаците што го разубавуваат небото или од белината на снежните планински падини. Меѓутоа, естетското уживање во различните форми на водата е само дел, оној најдостапниот и веднаш очигледниот, од сето она со што оваа супстанца може да ќе зачуди или да ќе воодушеви.

Ако само малку помислиме, ќе видиме дека на нашата Земја (или, макар, и на некоја друга слична планета) водата е единствената можна *тласогена* супстанца, т.е. супстанца од која можело да се создадат океани. Како што остроумно посочува Asimov [1], тоа мора да е супстанца образувана од *молекули*<sup>1</sup> кои, од своја страна, мора да содржат атоми од шесте најчести елементи во вселената: водород, хелиум, кислород, неон, азот и јаглерод. Натаму, тоа мора да е супстанца која, при температури и притисци какви што владеат на Земјата, може да постои во сите три агрегатни состојби за да може (при годишните или сезонските промесни на температурата) да испарува, да мрзне и пак да се појавува во течна агрегатна состојба, обновувајќи ги, така, океаните. Покрај тоа, таа треба да биде течна во што поширок температурен интервал. Освен водата, ниедна од потенцијалните таласогени супстанци (Asimov ги анализира својствата и на други можни кандидати) не ги задоволува сите барања.

Постоењето, пак, на океани е неопходно за појавување на *живот*, онаков каков што го познаваме. Всушност, секој од нас (и секое друго живо суштество) ги носи трагите на животот настанат во океанот. Воопшто не е случајно што организмите (и растенијата и животните) имаат толку висока содржина на вода. И не е случајно што без вода одржувањето на животот не е можно. Зашто, водата е супстанцата во која се раствораат состојките

<sup>1</sup> А не, да речеме, од индивидуални атоми или од јони.

неопходни за функционирањето на клетките, која создава услови за транспорт на тие состојки внатре во нив и низ клеточните сидови и која од клетките ги отстранува отпадните продукти од нивното работење [2].




Сл. 1 – Структура на мразот

И надвор од живите организми водата е најчестиот и најважниот *растворувач*. Без водни раствори на најразлични супстанци не може да се замисли ниедна активност на човекот – од земјоделството до работењето во хемиските лаборатории или индустријата. Бројот на катадневно среќавани (или поегзотични) водни раствори е премногу голем за да има смисла да се

прави обид за нивно набројување. Во секој случај, во вода се раствораат најразлични супстанци – и оние што се изградени од молекули (некои и доста големи) и оние што имаат јонски карактер. Водата е и растворувачот во кој најлесно доаѓа до *електролитична дисоцијација* на јонски градените супстанци, факт кој, повторно, е многустрено важен.

Од многубројните интересни карактеристики на водата, ќе ја спомнеме уште помалата густина на цврстата фаза (мразот) во однос на онаа на течната. Последиците се многу битни. Така, езерата и морињата при ниски температури може и да замрзнат, но мразот плива по водата (или на нејзината површина образува корка, оставајќи течен дел во кој може да егзистираат водни растенија и животни), а кога температурата ќе се покачи, цврстата корка се топи.

Се разбира, сите овие карактеристики се во врска со *градбата* на молекулите на водата и агрегатите од овие молекули.



Сл. 2 – Шематски приказ на градбата на течна вода

Како што е опишано, водата е изградена од триатомски молекули образувани од два атома водород и еден атом кислород, така што хемиската формула ѝ е  $H_2O$ . Овие молекули, најлесни од сите стабилни двоатомски или повеќеатомски молекули (со исклучок на оние од диводоро-

дот), се *поларни*. Бидејќи атомите од водородот се сврзани со електронегативен атом, каков што е оној од кислородот, водата е потенцијален протон-донор (во реакции на протолиза или процеси на водородно сврзување). Од друга страна, атомот од кислород задржал слободни електронски двојки<sup>2</sup>, така што молекулата од вода е и потенцијален протон-акцептор. Во течната и цврста вода, молекулите се меѓусебно сврзани со водородни врски, при што во мразот *сите* молекули учествуваат во овој вид интеракции (сл. 1), додека во случајот на течната вода (сл. 2) во секој даден момент може да се најдат практично слободни молекули (нивниот број е мал), непостојани двојки или тројки од молекули, како и поголеми агрегати (гроздови или кластери). Слободата за движење на молекулите на вода во мразот (како и во секоја цврста супстанца) е строго ограничена, освен што постои несредност во однос на положбата на атомите од водород. Во течната вода, пак, молекулите се многу послободни односно во мразот, но сепак помалку односно во гасовитата вода. Така, ротациите на  $H_2O$  молекулите се делумно спречени, а и транслациите не се извршуваат сосема слободно.

Кога водата игра улога на растворувач, поларниот карактер на нејзините молекули доведува до дипол-диполни интеракции со молекулите од растворената супстанца (доколку и тие самите се поларни), со тоа олеснувајќи го растворувањето. Од друга страна, во случајот на јонски градени супстанци или на супстанци образувани од многу поларни молекули, при растворувањето доаѓа до *дисоцација* (сентунално, претходена со јонизација), при што во образуваниот раствор јоните се, по правило, *хидратизирани*. Во взаимодействието меѓу позитивно наелектризираните јони (катјоните) и молекулите на  $H_2O$  учествуваат несврзувачките електрони од кислородот на водата, додека негативно наелектризираните анјони најчесто се водородно сврзани со околните молекули на вода, јавувајќи се во улогата на протон-акцептори.

Интеракциите меѓу молекулите на вода и јоните од растворената супстанца се честопати толку силни што при кристализација од водни раствори, молекули на вода се вградуваат во образуваната цврста фаза, надоградувајќи ја и, најчесто, стабилизирајќи ја. Така се образуваат супстанци коишто се нарекуваат *кристалохидрати*. Многу минерали се кристалохидрати, а во истата категорија спаѓаат и голем број синтетички супстанци.

Макар што молекулите вода (или, макар, нивните хидрони) и во кристали може да бидат *несредени*, сепак може да се смета дека најголем степен на ред во однос на молекулите вода има токму кај кристалохидратите.

---

<sup>2</sup> Тоа се електрони што се наоѓаат во несврзувачки орбитали.

## Потекло на леничиште во инфрацрвениите спектри

Инфрацрвените (и раманските) спектри се резултат на *вибрацииите* на молекулите<sup>3</sup> или на нивните агрегати. Во случајот на цврсти супстанци (вклучувајќи ги тука и кристалохидратите), спектрите задоволително добро може да се третираат како да се резултат на вибрациите на *елементарната ќелија*<sup>4</sup>. За тоа кои од т.н. *нормални модови* може да се јават, а кои нема да се појават во вибрационите спектри<sup>5</sup> се суди според изборните правила во чие формулирање решавачка улога има *симетријата* на она што го сметаме за единка (молекула кај гасовите, елементарна ќелија кај кристалните супстанци).

При анализата на спектрите на кристали, во многу случаи е задоволителна и т.н. *апроксимација на локалната група* [3, 4], но во неа се занемаруваат интеракциите меѓу идентични осцилатори кои може да бидат и мошне изразени. За ваквите интеракции повеќе податоци може да се најдат во трудот 5.

Што се однесува за вибрационите спектри, и во оние на течната вода (сл. 3) и во оние на мразот (сл. 4), се јавуваат, пред сè, ленти кои се резултат на *внатрешните вибрации* (две валентни и една деформациона; в. сл. 5) на  $\text{H}_2\text{O}$  молекулите. Валентните вибрации даваат ленти на фреквенции<sup>6</sup> во подрачјето  $4000\text{--}3000 \text{ cm}^{-1}$ , а деформационите околу  $1600 \text{ cm}^{-1}$ . Во спектарот на деутериум оксидот ( $\text{D}_2\text{O}$ ), лентите се наоѓаат (в. сл. 3) на по-ниски фреквенции заради поголема маса на атомите што земаат учество во вибрационите движења. Појавата на ленти со поинаква местоположба во спектарот (во вакви случаи вообично е да се зборува за *йомеситување* на лентите) е карактеристична за сите изотопомери со тоа што, по правило,


<sup>3</sup> Во овој контекст, под *молекула* треба да се подразбира секоја полиатомска честичка, независно од тоа дали таа е електронеутрална (вистинска молекула или радикал) или, пак, има полнеж, т.е. претставува јон.

<sup>4</sup> Ако елементарната ќелија е *примитивна*. Доколку тоа не е случај, се разгледуваат вибрациите на т.н. *спектроскопска елементарна ќелија* која секогаш е примитивна.


<sup>5</sup> Покрај инфрацрвените и раманските, во вибрациони спектри спаѓаат и оние што се резултат на нееластичното некохерентно расејување на неutronи.

<sup>6</sup> Макар што е погрешна, практиката терминот *фреквенција* да се употребува за величина чиј правилен назив е *брзинов број* е толку вообичаена што ќе биде ползувана и во овој текст. Слично *брзака*, *v* ќе биде користено како ознака за брзиновиот број наместо поправилното *й*.

вибрациите во кои учествуваат атоми од изотопи со поголема маса се јавуваат на пониски фреквенции<sup>7</sup>.



Сл. 3 – Инфрацрвен спектар на течна вода




Сл. 4 – Инфрацрвен спектар на мраз

Предимно како резултат на влијанието на различната околина на одделните молекули, сите спектрални ленти кај течната вода и кај мразот се

<sup>7</sup> Ова тврдење не треба да се смета за премногу строго. Постојат и попреки изотопски преводи во чии подробности тука нема потреба да се завледува.

широки. Освен тоа, лентите од валентните вибрации се и меѓусебно преносени.



Сл. 5 – Приближна форма на нормалните вибрации на слободна молекула на вода, молекула сврзана со водородни врски и молекула координирана за метален катјон

Симболите покрај приказот на одделните модови го имаат следново значење:  
 $v_s$  – симетрична валентна вибрација;  $v_{as}$  – антисиметрична валентна вибрација;  
 $\delta$  – деформациона вибрација;  $\rho$  – нишална (*rocking*) либрација;  
 $\omega$  – мавтална (*wagging*) либрација;  $\tau$  – вителна (*twisting*) либрација

Како што се гледа од сл. 3 и сл. 4, покрај лентите кои се резултат на внатрешните вибрации се јавуваат и други. На прво место треба да се спомнат оние што се резултат на *спречението ротации* (либрации) на градбените единки. Либрациите имаат фреквенции пониски од  $1000 \text{ cm}^{-1}$ . Во случај кога симетријата на единките е близка до онаа на слободните молекули вода ( $C_{2v}$ ) либрационите модови може да се класифицираат како нишални (*rocking*), мавтални (*waggling*) и вителни (*twisting*). Приближната форма на овие модови е покажана, заедно со онаа на внатрешните вибрации, на сл. 5. Освен за водородно сврзани молекули на вода, на оваа слика е покажана и формата на либрационите модови кај вода што е координирана (на еден од можните начини) за метален катјон. Треба да се напомне дека класификацијата на либрационите модови на нишални, мавтални и вителни е оправдана само тогаш кога симетријата на молекулите на вода е близка до  $C_{2v}$  (онаа на слободните  $\text{H}_2\text{O}$  молекули). Положбата на либрационите ленти зависи предимно од јачината на водородното сврзување.

Либрациите, инаку, земаат учество и во настанувањето на доста слабите ленти што ги има, во подрачјето  $2000\text{--}1800 \text{ cm}^{-1}$ , во спектрите на течната вода и на мразот. Овие ленти се резултат на т.н. *премини од втор ред* на фундаменталните вибрации (овертонови, односно комбинациони тонови).

Појавата на ленти од спречените ротации на молекулите на вода е особено карактеристична за кристалохидратите. Како што рековме, положбата на либрационите ленти во спектрите на овие соединенија зависи, пред сè, од јачината на водородното сврзување<sup>8</sup>, но удел имаат и интеракциите со металните катјони на кои се координирани молекулите на вода. За дадено соединение и даден тип молекули на вода, положбата на либрационите ленти мошне силно зависи од температурата, при што температурниот коефициент  $d\tilde{\nu}/dT$  е *негативен*, т.е. при снижување на температурата, либрационите ленти имаат повисока фреквенција<sup>9</sup>.


Вкупност, температурната зависност е веројатно најдобриот критериум за тоа дали дадена лента треба или не треба да се припише (асигнира) на либрационен мод. Врз основа на овој критериум, во нискотемпературниот спектар на  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  се лоцирани некои од либрационите ленти и на сл. 6 (во која се покажани инфрацрвените спектри снимни на собна температура и на температурата на вриење на течен азот<sup>10</sup>) се означени со

<sup>8</sup> По правило, либрационите ленти се јавуваат на толку повисока фреквенција, колку посилни се водородните врски.

<sup>9</sup> Најчесто имаат, барем првидно, и поголем интензитет.

<sup>10</sup> Вообичаени ознаки за собна температура (на англиски – *room temperature*) и на температурата на вриење на течен азот (на англиски – *liquid-nitrogen temperature*) се RT и LNT, соодветно.

стрелки. Инаку, многу веројатно е дека постојат и други ленти од овој вид модови [6], но тие се скриени под значително поинтензивните ленти кои потекнуваат од сулфатните вибрации.



Сл. 6 – Инфрацрвен спектар на  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Покрај либрациите, во т.н. *надворечни модови* спаѓаат и *спречените трансляции* кои може да се опишат и како вибрации со  $\text{M}-\text{O}_w$  карактер. Спречените трансляции најчесто се јавуваат под  $400 \text{ cm}^{-1}$ , но тогаш кога водата е цврсто координирана за мал катјон со голем релативен електрически полнеж, може да имаат и повисока фреквенција.

Се разбира, и во спектрите на кристалохидратите се јавуваат ленти од валентните и деформационите вибрации на водата. Такви се оние кои во спектарот на гипсот (сл. 6) се јавуваат околу  $3500 \text{ cm}^{-1}$  и над  $1600 \text{ cm}^{-1}$ . Вибрациите на секој кристалографски различен тип молекули на вода ќе доведуваат до одделно множество ленти, со тоа што лентите може да бидат и препокриени. По правило, колку посилно е водородното сврзување, толку пониско се јавуваат лентите од валентните вибрации, а повисоко оние од деформационите вибрации на водата. Како што ќе видиме подолу, постојат и отстапувања од ваквото однесување.

## *Вибрационни интеракции*

Ситуацијата може да биде комплицирана со постоење на *вибрационни интеракции*. Така, мешавините често е заемното дејство на *идентични осцилатори* кое доведува до појава на повеќе ленти односно се очекуваат на прв поглед<sup>11</sup>. Појавата е позната под називот *корелационо расцепување* на лентите, а максималниот број ленти што се очекуваат како резултат на корелационото расцепување може да се најде со помош на методите на груповата теорија [5]. Инаку, токму како резултат на корелационо расцепување, во инфрацрвениот спектар на гипсот се јавуваат *две* ленти од деформационите Н–О–Н вибрации, макар што во структурата има само *еден* тип молекули на вода.

Интеракции се можни и меѓу различни осцилатори. Од овие, најчести се оние меѓу фундаменталните вибрации и премини од втор ред (тогаш кога последните се дозволени со симетрија<sup>12</sup>), при што доаѓа до изменување на карактерот на вибрациите и до прераспределба на интензитетите. Доколку тоа се случи, во спектарот може да се јават и ленти кои, во поголема или помала мерка, се резултат на модови коишто, во отсуство на вибрационни интеракции, би давале слаби или сосема слаби ленти. Во вакви случаи обично зборуваме за *фермиевска резонанца*<sup>13</sup>. Еден специфичен случај на фермиевска резонанца е оној при кој во интеракција стапуваат модови кои имаат близки фреквенции и еднаква симетрија, но единиот дава *широк*, а другиот – *тесна* лента. Кога доаѓа до ваква појава (така е позната под називот Евансов ефект [7]), се забележува трансмисионен *максимум* (а не минимум) на местото каде што би требало да се појави тенката лента. За вакви ефекти ќе зборуваме подоцна.

## *Изотопска супстанција*

Изучувањето на спектарот на водата кај кристалохидратите е олеснето со примената на т.н. *изотопска супстанција*, т.е. со постапката на замена на протоните со деутерони<sup>14</sup>. Особено погоден за извршување

<sup>11</sup> Идентични осцилатори (во случајов, молекули на вода) има кај кристалохидрати во чија елементарна ќелија постојат најмалку два кристалографски еквивалентни осцилатори (на пример, молекули на вода).

<sup>12</sup> Во вибрационна интеракција може да стапуваат само модови со иста симетрија.

<sup>13</sup> Фермиевската резонанца не е ограничена на интеракции меѓу фундаментални вибрации и премини од втор ред.

<sup>14</sup> Можно е замената да се врши и со *трилони* (т.е. со атоми од нуклиidot тритиум), а изотопски може да се заменува и кислородот (на пример, атоми од нуклиidot <sup>16</sup>O со атоми од <sup>18</sup>O).

структурни заклучоци е методот на *изотопска изолација* [8–10] кога се изучуваат спектрите на обрасци во кои само мал дел на протоните од водата е заменет со деутерони или, обратно, супституцијата е извршена на најголемиот дел од протоните (последново е и потешко и поскапо да се направи). Во вакви случаи, имено, во образецот постојат малку HOD молекули чии близки соседи се молекули од друг изотопмер ( $H_2O$ , односно  $D_2O$ ). Кога ситуацијата е ваква, оневозможена е интеракцијата меѓу идентични осцилатори (такви во близината не постојат), а тоа доведува до поедноставување на изгледот на спектрите. Во областа на валентните вибрации спектрите дополнително се упростуваат заради тоа што кај молекулите од HOD двете валентни вибрации се, како што обично се вели, практично целосно *распределени* [11], со тоа што на повисоки фреквенции (приближно онаму каде што се очекува појавата на лентите од валентните вибрации на  $H_2O$ ) се јавуваат ленти коишто се резултат на речиси чисти O–H, а на пониски фреквенции – ленти кои потекнуваат од практично чисти O–D валентни вибрации. Последниве јасно се гледаат во спектрите на обрасци со ниска содржина (< 5 %) на деутериум, додека лентите од O–H вибрациите на HOD молекулите се лесно забележливи во спектрите на обрасците во кои степенот на деутерирање е мошне висок.

Нормално би било да се очекува дека бројот на вакви ленти ќе соодветствува на бројот на нееквивалентни хидрони, дека интензитетите на лентите ќе бидат приближно еднакви<sup>15</sup> и дека положбата на лентите ќе зависи предимно од јачината на образуваните водородни врски. Како што ќе видиме, очекувањата се само *делумно* исполнети.

### *Наши изучувања на инфрацрвениите спектри на кристалохидрати*


#### *Први исчучувања*

Првиот кристалохидрат што спектроскопски е изучуван во Скопје [12–14] е синтетичкиот калициум хидрогенфосфат дихидрат,  $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$ , соединение чиј минералшки назив е *бручин*. Во трудот [12] публицирани се спектрите покажани на сл. 7.

Како што се гледа, се работи за спектри на протирано и на практично целосно деутерирано соединение, снимени на собна температура. Од друга страна, во трудот [13] е презентиран и нискотемпературен спектар на протираното соединение, а дискусијата е значително побогата. Во врска со

<sup>15</sup> Доколку приближно еднаква е веројатноста за заменување на секој од протоните со деутерон.

лентите од вибрациите на водата, главниот проблем што е разгледуван е потеклото на четирите ленти во подрачјето над  $3000\text{ cm}^{-1}$  кои се припишани на валентните вибрации на два типа молекули на вода, со тоа што за најверојатна е сметана претпоставката според која двете највисокофреквентни и тенки ленти (фреквенциите им се  $3548$  и  $3490\text{ cm}^{-1}$ ) потекнуваат од вибрации на лабаво сврзани молекули на вода, а оние на пониска фреквенција ( $3281$  и  $3163\text{ cm}^{-1}$ ) се резултат на вибрации на посилно сврзани молекули на вода.



Сл. 7 – Инфрацрвени спектри на протиран и практично целосно деутериран брушит

Од денешна гледна точка, јасно е дека направената претпоставка *не е точна*. Имено, сега се знае [11] дека кога молекули на вода се сврзани со водородни врски, кои многу се разликуваат по својата јачина, валентните вибрации стануваат речиси целосно расирегнати, сосем слично како и во случајот на HOD молекулите. Притоа, повисокофреквентната од двете ленти е резултат на O–H валентната вибрација на групата чиј протон е слабо водородно сврзан, а понискофреквентната – на соодветната вибрација во која учествува посилно водородно сврзаниот протон. Фактот дека во

спектарот на многу деутеририран образец слабите ленти во областа на валентните O–H вибрации на HOD молекулите имаат практично еднаква фреквенција како соодветните ленти во спектарот на протираното соединение, недвосмислено укажува дека на секој од двата типа молекули на вода им припаѓа по една тенка (повисокофреквентна) и една широка (пониско-фреквентна) лента.

### *Подрачје на валентните вибрации на водата*


#### *Спектири на претираните соединенија*

Во подоцнежната работа врз спектрите на кристалохидрати беа најдени и ленти со уште повисоки фреквенции од оние сретнати кај брушитот и, дури, повисоки од оние кои се дадени [10] како горна граница на која може да се очекува појавата на ленти од валентните вибрации на водата. Во овој поглед, особено карактеристичен е случајот со спектарите на две сродни соединенија –  $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  и  $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NH}_3] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  (сл. 8). Притоа, во второто од овие соединенија [15] остри и високофреквентни ленти се јавуваат како резултат не само на валентните вибрации на водата<sup>16</sup>, туку и на оние од координираниот амонијак. Две тенки ленти кои потекнуваат од вибрации на молекулите на вода се најдени и во спектарот на соединението  $2\text{Pd}_3(\text{CH}_3\text{COO})_6 \cdot \text{H}_2\text{O}$  [16], а остри ленти има и во доста други спектри од оние што сме ги изучувале.

Треба да се има предвид фактот дека, по правило, колку посилни се водородните врски во кои, со своите хидрони, учествуваат молекулите на вода, толку нивните валентни вибрации имаат пониска фреквенција, а лентите што ги даваат се пошироки. Тоа, впрочем, е и најчестиот критериум според кој се проценува јачината на водородните врски во структурата на едно соединение. Според тоа, може да се заклучи дека постоењето само на тенки ленти (како во погоре спомнатите примери) укажува на водородно сврзување со занемарлива јачина или, дури, на целосно отсуство на интеракции од овој вид, додека истовременото постоење и на тенки ленти (на висока фреквенција) и на пошироки ленти (на пониска фреквенција) означува постоење на водородни врски со различна јачина (таков е случајот со брушитот).

Во врска со горното, уште еднаш ќе напомнеме дека лентите што потекнуваат од деформационите вибрации на молекулите на вода вклучени во образувањето на посилни водородни врски се јавуваат, по правило, на повисоки фреквенции од оние кои се резултат на деформациите на  $\text{H}_2\text{O}$  молекулите кои градат посебни водородни врски.

<sup>16</sup> На овие вибрации се должи повисокофреквентниот дублет во X–H валентната област.



Сл. 8 – Инфрацрвени спектри на  $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$   
и  $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NH}_3] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$


Во нашата работа, инаку, се најдени и примери на кристалохидрати кај кои молекулите на вода секако образуваат *силни* водородни врски [17–20]. Еден од екстремните примери од овој тип е соединението  $\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  чиј спектар е даден на сл. 9.

Мощне ниските фреквенции на лентите кои се јавуваат под  $\approx 3000 \text{ cm}^{-1}$  укажуваат на голема јачина<sup>17</sup> на водородните врски образувани од молекулите на вода, јачина која, се чини, е најголема досега регистрирана за врски образувани од молекули на вода [20].

Аналогни ленти (вообичаениот назив за нив е *A, B, C* трио [21–23]), инаку, има и во спектарот на брушитот (сл. 7), а и во спектрите на многу други хидрогенфосфати, хидрогенарсенати и слични соединенија во чија структура постојат водородни врски со релативно голема јачина (т.е. има

<sup>17</sup> Голема, во однос на она што вообичаено се среќава кај водородните врски образувани од молекулите на вода во кристалохидратите.

О . . . О растојанија од околу 260 рт или помалку), но тие таму потекнуваат од вибрации во рамките на анјонот. Најшироко прифатеното објаснение за потеклото на ваквите ленти е она што, врз основа на претходните сугестиии на Hadži [21], го дале Claydon и Shepard [24], а подоцна го надополниле Odinokov и Iogansen [25]. Според овие автори, лентите од триото се резултат на фермиевска резонанца од Евансов тип меѓу фундаменталната O–H вибрација (така, при ваква јачина на водородните врски, дава широка инфрацрвена лента) и овертоновите од деформационите R–O–H вибрации во и надвор од рамнината.




Сл. 9 – Инфрацрвени спектри на  $\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$   
и на неговиот парцијално деутериран аналог

Како што повеќепати сме укажале [17–20], ваквото објаснение (барем во неговата првобитна форма) не може да се примени на спектрите на кристалохидратите. Имено, деформационата вибрација на водата лежи премногу високо, а либрациите што се своевиден аналог на деформациите надвор од рамнината се јавуваат премногу ниско за да дадат *овертонови* во бараното спектрално подрачје. Така, објаснението мора (и може) да се модифицира на тој начин што ќе се смета дека во фермиевска резонанца може да станат не само овертонови, туку и комбинациони тонови<sup>18</sup>. За да се

<sup>18</sup> Каде кристалите чии елементарни ќелии се центросиметрични, вистинските овертонови на фундаменталните вибрации на елементарната ќелија се инфрацрвено неактивни.

објасни осетливоста на лентите при деутерирање (в. сл. 9), мора да се претпостави дека се работи за комбинации меѓу деформационите вибрации и либрациите на изотопомерите на водата. Во секој случај, наодот е интересен и би можело да претставува предизвик за истражувачите што се занимаваат со теоријата на водородното сврзување.

Веќе беше речено дека ленти слични на A, B, C триото најдовме во спектрите и на други кристалохидрати кај кои молекулите вода учествуваат во образување на силни водородни врски. Такви се, да речеме, соединенијата од класата на *стийсите* – соединенија со општа формула  $M^I M^{III} (XY_4)_2 \cdot 12H_2O$ , каде што  $M^I$  и  $M^{III}$  се, соодветно, едновалентен и тривалентен катјон, X е најчесто S (или Se), а Y е атом од кислород<sup>19</sup> (в. сл. 10). Како што се гледа, во обата спектра (и на сулфатното и на селенатното соединение) лентите во подрачјето од околу 3000 до 1650  $\text{cm}^{-1}$  се практично еднакви, што покажува дека тие навистина се во врска со вибрации на водата (а не на „тетраедарските“ анјони) [26]. Аналогни ленти се најдени и во спектрите на соединенија од типот  $M^I MgPO_4 \cdot 6H_2O$  ( $M^I = K$  или  $NH_4$ ) [17].




Сл. 10 – Инфрацрвени спектри на  $RbAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$  (а) и  $RbAl(SeO_4)_2 \cdot 12H_2O$  (б)

Секако не треба посебно да се нагласува дека најголемиот дел од изучуваните кристалохидрати е карактеризиран со постоење на молекули

<sup>19</sup> Постојат и поинакви стипси.

на вода што учествуваат во образување на водородни врски кои не се ниту многу слаби, ниту многу силни. Впрочем, таков е случајот и со стипите кај кои само некои од молекулите на вода градат силни водородни врски. На валентните вибрации на оние  $\text{H}_2\text{O}$  молекули што се вклучени во образување на послаби водородни врски се должат лентите кои, во спектарот прикажан на сл. 10, се наоѓаат над  $3200 \text{ cm}^{-1}$ .

Судејќи според положбата на лентите кои се резултат на валентните вибрации на молекулите на вода (сл. 11), во случајот на  $\text{KNiPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  [17, 27], водородните врски не може да се оценат како слаби. Сепак, во спектарот на претираното соединение се гледа само една, доста тенка, лента која дури во спектарот на деутератот снимен на ниска температура се разделува на две (исто така релативно тенки) компоненти. Навистина, судејќи според резултатите од решавањето на структурата на соодветното магнезиумово соединение [28], во овој случај постои само еден тип молекули на вода кои, притоа, лежат на рамнина на симетрија. Сепак, останува фактот дека и покрај релативно ниската фреквенција, полуширината на лентата од двете валентни вибрации на молекулите на вода е доста мала.



Сл. 11 – Инфрацрвен спектар на  $\text{KNiPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  и на неговиот деутериран аналог

Во областа на валентните вибрации на водата постои, во однос на очекувањата, најмалку уште едно изненадување. Имено, како што се гледа

на сл. 10, лентите од валентните вибрации на молекулите на вода лежат пониско кај изучуваната селенатна стипса одошто кај сулфатната. Вака, всушност, е не само кај оваа двојка изоморфни соединенија, туку и во практично сите изучени од нас аналогни соединенија кои се разликуваат по тоа дали „тетраедарскиот“ анјон е сулфатен или селенатен. Објаснението што го дадовме [29] беше дека се работи за ефект кој е во врска со малку помалата електронегативност на селенот во однос на онаа кај сулфурот. Би се очекувало, заради тоа, атомот од селен послабо да ги привлекува електроните од кислородните атоми сврзани за него, а ова би довело до поголема електронска густина во близина на овие последниве и, со тоа, до подобри услови за образување на посилни водородни врски.

Меѓутоа, изучувањето на спектрите на тетрафлуороберилатните analogи на некои сулфати и селенати [30, 31] не ги потврди очекувањата. Имено, берилиумот е многу помалку електронегативен од сулфурот или селенот, а флуорот има поголема електронегативност од кислородот. Така, врз основа на напетото првобитно објаснение, електронската густина околу атомите од флуорот во тетрафлуороберилатните јони би требало да биде значително поголема одошто онаа околу кислородните атоми од сулфатните или селенатните јони [32], а водородните врски да бидат посилни кај тетрафлуороберилатните одошто кај сулфатните или селенатните аналоги. Бидејќи е очигледно дека едноставното објаснение не е задоволително и дека треба да се бара друго, такво што ќе доведе до подобра усогласеност меѓу предвидувањата и експерименталните факти, ние се обидовме со примена на релативно едноставни квантио-механички методи да ја пресметаме електронската густина околу атомите од флуор кај идеализиран тетрафлуороберилатен јон и да ја споредиме со онаа за густината околу атомите од кислород кај, исто така идеализиран, сулфатен јон. Како што се покажа [33], пресметаниот парцијален електричен полнеж на F атомите не само што не е значително поголем, туку е, дури, и *помал* од оној на кислородните атоми од сулфатниот јон.

Фактор кој, несомнено, влијае на положбата на лентите во подрачјето на валентните вибрации на водата е *штиракцијата со металниот јон*. Имено, кај многу серии изоморфни соединенија што содржат еднакви анјони, а се разликуваат по катјонот на кој се координирани молекулите на вода, се забележуваат разлики во фреквенцијата на лентите од валентните вибрации на водата. Спектрите на една таква серија (се работи за хексахидратите на метални 4-метилбензенсулфонати<sup>20</sup>) се покажани на сл. 12. Како што се гледа, од четирите изучувани соединенија, лентите од валентните вибрации на водата лежат највисоко кај солта на магнезиумот, а најниско кај онаа на цинкот [34].

<sup>20</sup> Вообичаен назив за овој вид соли е *пара*-толуенсулфонати, па оттука и кратенката *pTS* која се употребува за означување на 4-метилбензенсулфонатните анјони.

Без сомнение, се работи за разлики во однос на степенот до кој јон-диполните интеракции меѓу металниот катјон и молекулите на вода ги поларизираат врските во овие последниве и со тоа придонесуваат за снижување на фреквенцијата на валентните  $\text{H}_2\text{O}$  вибрации (како што е познато [35–38], овие интеракции делуваат синергистички со водородното сврзување во определувањето на положбата на лентите од валентните вибрации на молекулите на вода). Така, дури и ако јачината на водородните врски не би била значително различна, различно силните интеракции со одделни катјони би довеле до различно ослабување на  $\text{O}-\text{H}$  врските и, со тоа, до различно поместување на лентите од валентните вибрации на молекулите на вода кон пониски фреквенции. Посреден доказ во полза на ваквиот заклучок е поместувањето и на лентите од деформационите  $\text{HOH}$  вибрации во истата насока<sup>21</sup>. Се разбира, не смее да се исклучи и влијанието на ефективните размери на металните јони кои може да придонесат за изменување на параметрите на елементарната ќелија и, со тоа, на растојанијата меѓу молекулите на вода и соседните протон-акцептори.

#### *Спектири на хидрати кои содржат изотопски изолирани $\text{HOD}$ молекули*

Во воведниот дел веќе беше спомната корисноста од изучувањето на спектрите на кристалохидрати кај кои мал дел од молекулите на вода се заменети со  $\text{HOD}$  молекули. Како што беше речено, во ваков случај двете валентни вибрации на  $\text{HOD}$  молекулите се распргнати, а едната од нив (тая е предимно  $\text{O}-\text{D}$  валентна) се јавува во подрачје каде што не се очекуваат ленти од други фундаментални вибрации на молекулите на вода. Освен тоа, исклучени се вибрациони интеракции меѓу идентични осцилатори. Според тоа, би се очекувало дека секоја лента во валентната  $\text{O}-\text{D}$  област на спектрите на вакви кристалохидрати ќе соодветствува на една структурно различна  $\text{O}-\text{D}$  група<sup>22</sup>.


Ваквите очекувања, доколку би биле исполнети, отвораат можност за извлекување структурни заклучоци врз основа на анализата на  $\text{O}-\text{D}$  валентната област на спектрите на малку деутериирани кристалохидрати. Надежите во оваа насока биле големи и биле правени различни обиди да се корелираат најдените  $\nu(\text{O}-\text{D})$  фреквенции со експериментално определените вредности на  $\text{O}_w \cdots \text{O}$  или  $\text{O}_w-\text{H} \cdots \text{O}$  растојанијата. Еден од најпознатите вакви обиди е оној на Berglund, Lindgren и Tegenfeldt [39] при што

<sup>21</sup> Како што рековме, би се очекувало дека поместувањето на лентите од валентните и од деформационите вибрации на водата ќе се случува во *сиропашни* насоки.

<sup>22</sup> Структурните разлики, најчесто, се сведуваат на начинот на водородно сврзување и јачината на образуваните водородни врски, а мерка за јачината на врските би требало да биде  $\text{O}_w \cdots \text{O}$  растојанието.

предвид биле земани само *прецизно определени* фреквенции и растојанија. И покрај ваквата ригорозна селекција на појдовните податоци, расеувањето на точките во соодветните дијаграми е толкаво што прецизиното предвидување на растојанијата врз основа на определените  $\nu(\text{O}-\text{D})$  фреквенции и изведените [39] корелациони криви е однапред осудено на неуспех.

Знаејќи дека *различни фактори* може да влијаат врз положбата на  $\nu(\text{O}-\text{D})$  лентите, ние се обидовме ситуацијата да ја подобриме со тоа што ќе се обидеме да вршиме слични корелации, но ограничени на структурно блиски соединенија [40–42]. Дури и во вакви случаи постои значително расеување на точките, факт кој уште еднаш покажува дека не смее да се занемаруваат интеракциите со катјоните (а можеби и некои други ефекти).



Сл. 12 – Инфрацрвен спектар на малку деутериран  $\text{Cu}(\rho\text{TS})_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  во подрачјето на O-D валентните вибрации

Не впуштајќи се во натамошни подробни разгледувања на квантитативните корелации и проблемите поврзани со нив, ќе посочиме само еден пример од кој појасно ќе се видат некои од важните карактеристики на спектрите во оваа област за кои постојано (не само во конкретниот пример) треба да се води сметка. Примерот за кој станува збор се однесува на спектарот на малку деутеририаниот аналог на бакар(II) 4-метилбензенсулфонат хексахидрат,  $\text{Cu}(\rho\text{TS})_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  [43]. Според резултатите од определувањето на структурата на ова соединение [44], постојат шест различни O-H групи, вклучени во нееквивалентни водородни врски, со тоа што секоја молекула

на вода образува по една посилна и една послаба ваква врска<sup>23</sup>. Во пет од овие шест типа водородни врски, протон-акцептори се сулфонатни кислородни атоми, додека во шестиот тип водородната врска е образувана помеѓу различни молекули на вода. Меѓутоа, во O–D валентната област од инфрацрвениот спектар<sup>24</sup> (сл. 12) се гледаат четири ленти со нееднаков интензитет.

Разликите во интензитетите не се којзнае колку неочекувани<sup>25</sup>, но, доколку се смета дека фреквенциите секогаш зависат само од  $O_w \cdots O$  растојанијата, се среќаваат тешкотии при обидот дадена лента да се припише на вибрација или вибрации на одделна (одделни) O–D група(и). Ние покажавме [43] дека, за да се даде целосно објаснение на спектарот на  $Cu(pTS)_2 \cdot 6H_2O$ , мора да се претпостави дека при споредливи  $O_w \cdots O$  растојанија, водородните врски образувани со сулфонатните кислородни атоми (кои имаат определен негативен парцијален електричен полнеж) се посилни одшто оние во кои протон-акцептор е кислороден атом од молекула на вода. Слично на тоа, при споредливи  $O_w \cdots O$  растојанија и вредности на парцијалните полнежи, посилни ќе бидат водородните врски во кои протон-акцепторниот атом е вклучен во образување само на една водородна врска одшто оние во кои *исл* атом ја игра улогата на протон-акцептор за две вакви врски.


Треба, можеби, да се напомне дека нееднакви интензитети на лентите во O–D валентната област на малку деутериирани кристалохидрати беа најдени [45, 46] и во случај кога *нема* можност за препокривање на лентите, од едноставна причина што во структурата постојат само две нееквивалентни O–D групи. Вакви примери се познати и од литературата [47, 48] и објаснети се со претпоставката дека се работи за разлики во природата на нормалните координати на несиметрично сврзаните HOD молекули кога тие се наоѓаат во една од двете можни ориентации (H–O–D…Y и D–O–H…Y соодветно). Тргнувајќи од фактот дека, во изучуваните од нас примери, понискофреквентната лента е поинтензивна од повисокофреквентната, едно од нашите објасненија [45] е дека е можно разликите да се должат на преференцијалното заменување на протоните со деутерони кога хидроните се вклучени во образување на посилни водородни врски.

<sup>23</sup> За посилните врски,  $O_w \cdots O$  растојанијата лежат во интервалот од 271,4 до 274,7 рп, а за по slabите водородни врски соодветните растојанија се меѓу 276,7 до 278,9 рп.

<sup>24</sup> Се работи за *диференцијен* спектар, т.е. спектар добиен откако од експериментално добиениот спектар на малку деутерираното соединение е одземен соодветно скалираниот спектар на протираниот аналог.

<sup>25</sup> Секогаш е можно препокривање на лентите.

Макар што, како што видовме, квантитативните корелации меѓу  $\text{O}_w\cdots\text{O}$  растојанијата и  $\nu(\text{O}-\text{D})$  фреквенциите се несигурни заради влијанието на различни фактори врз фреквенцијата, изучувањето на спектрите во валентната O-D област се покажа корисно во еден друг поглед. Имено, беа најдени примери кога бројот на ленти е *по-голем* од оној што се очекува за онолку типови нееквивалентни O-D групи колку што постојат според кристалографските податоци. Еден од ваквите примери е оној за соединението *trans*- $\text{Cs}_2[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl}_3$  чиј инфрацрвен спектар во областа на O-D валентните вибрации [49] е покажан на сл. 13.



Сл. 13 – Инфрацрвени спектри на малку деутериран *trans*- $\text{Cs}_2[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl}_3$  во областа на O-D валентните вибрации снимени на различни температури (температурата опаѓа одежќи одозгора надолу)

Според кристалографските податоци [50], во структурата на изучуваното соединение постои само еден тип молекули на вода, така што во

валентната О–D област би морало да се појават најмногу две ленти. Меѓутоа, кристалната структура била решавана во центросиметричната просторна група  $C2/m$  којашто е само една од трите можни просторни групи во кои, според експерименталните резултати, би можело да кристализира ова соединение. Всушност, доколку би била избрана некоја нецентросиметрична група, бројот на нееквивалентни молекули на вода би бил удвоен, двапати поголем би бил и бројот на нееквивалентни О–D групи, а токму на ваков број укажуваат нашите инфрацрвени спектри. Алтернативно, бројот на ленти би бил зголемен и ако во структурата би постоела несреденошт. Така, изгледа дека или структурата била решавана и уточнувана во погрешно одбрана просторна група или се работи за несредена структура. Во случајот на соединението  $Cs_3[VCl_2(H_2O)_4]Cl_4$ , сличните заклучоци [51] беа и експериментално поткрепени. Имено, уточнувањето, врз основа на исто множество експериментални податоци, на структурата во центросиметричната група  $I_{h\bar{h}h\bar{h}}$  (во која и првобитно била решена [52] структурата на ова соединение) и во нецентросиметричната група  $I222$ , доведе до подобри резултати (помала вредност на факторот на несовпаѓање  $R$ ) во последниот случај [53].

### *Области на деформационите вибрации на водата*


Макар што во литературата деформационите вибрации на водата се поретко разгледувани од валентните, во текот на нашите испитувања на кристалохидрати како најинтересна се покажа токму областа на овој вид вибрации. Од спектралните карактеристики што оваа област ја прават интересна треба да се истакнат две – појавата на мошне ниски деформациони Н–О–Н фреквенции и постоењето на повеќекратни ленти во подрачјето на појавување на овие вибрации.

### *Ниски деформациони фреквенции*

Како што веќе беше речено, во најголемиот број случаи, колку по силни се водородните врски, толку повисоки се фреквенциите на деформационите вибрации,  $\delta(\text{H}-\text{O}-\text{H})$ . Според тоа, најниската фреквенција за овој вид вибрација би требало да биде онаа кај *гасовитата* вода ( $\approx 1595 \text{ cm}^{-1}$  [54, 55]).

Анализирајќи ги дотогаш познатите експериментални резултати (сопствени и на други автори), Falk и Кноп [10] го наведуваат подрачјето од 1721 до  $1582 \text{ cm}^{-1}$  како она во кое може да се очекува појавата на деформационите Н–О–Н вибрации кај кристалохидрати, а снижувањето на  $\delta(\text{H}-\text{O}-\text{H})$  фреквенцијата под вредноста карактеристична за гасовитата вода го припуштуваат [10, 56] на интеракции со металните ѕони на кои водата е координирана.

Меѓутоа, дури и бегол поглед покажува дека во укажаното подрачје, во спектарот на  $\text{KNiPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  (сл. 11) не постои било каква интензивна лента. Всушност, единствен кандидат за припишување на  $\delta(\text{H}-\text{O}-\text{H})$  вибрацијата е лентата која се наоѓа [17, 27] на околу  $1478 \text{ cm}^{-1}$ , т.е. на речиси  $120 \text{ cm}^{-1}$  йониско одшто кај гасовитата вода. При сево ова мора да се има предвид фактот дека фреквенцијата на која се јавуваат валентните вибрации на водата (сл. 11) укажува на постоење на доста силни водородни врски, а и интеракциите со катјоните не би требало да бидат којзнае колку силни<sup>26</sup>.




Сл. 14 – Инфрацрвен спектар на  $\text{KMnPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$

Спектарот на изоморфиот  $\text{KMgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  е многу сличен на претходно дискутираниот, додека, пак, во спектарот на  $\text{KMnPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  (сл. 14) најинтензивната лента во пошироката  $\delta(\text{H}-\text{O}-\text{H})$  област се наоѓа само малку над  $1400 \text{ cm}^{-1}$ , но ленти со незанемарлив интензитет има и на повисоки фреквенции. Измените во спектралната слика, одејќи од едно до друго изоморфно соединение се објаснети [17, 27, 57] со претпоставката дека доаѓа до

<sup>26</sup> Се смета дека можност за силна интеракција на молекулите на вода со катјоните постои тогаш кога последните се мали по размер и носат голем електричен полнеж. Двата метални јони во структурата на  $\text{KMgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  ниту се мали, ниту се со голем полнеж.

интеракција од типот на фермиевска резонанца меѓу фундаменталната деформациона  $\text{H}-\text{O}-\text{H}$  вибрација и овертонот на либрацијата која дава ленти на  $852 \text{ cm}^{-1}$  кај соединението на никел, на  $812 \text{ cm}^{-1}$  кај она на магнезиум и на  $773 \text{ cm}^{-1}$  кај  $\text{KMgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ .

Решавањето на кристалната структура [28] на магнезиумовото соединение покажа дека не само што навистина постојат услови за водородно сврзување, туку дека во околината на молекулите на вода има дури четири потенцијални протон-акцептори (сл. 15). Од овие, два се доста непогодно лоцирани (лежат во општата насока на двата електрон-акцептора<sup>27</sup> и со кислородниот атом од водата преклопуваат мошне голем агол од околу  $165^\circ$ ), додека, пак, аголот со другите два потенцијални протон-акцептора е невообичаено остан (помал од  $62^\circ$ ). За жал, положбата на протоните не можеше да биде определена, но логично е да се претпостави дека секој од нив ќе биде лоциран некаде помеѓу двата потенцијални протон-акцептора, при што  $\text{H}-\text{O}-\text{H}$  аголот би можело да биде близу до  $90^\circ$ .



Сл. 15 – Проекција на дел од структурата на  $\text{KMgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$

Описаните распоред на потенцијалните протон-акцептори и претпоставената геометрија на самата молекула на вода изгледаат достатни за да се објасни ниската фреквенција на  $\delta(\text{H}-\text{O}-\text{H})$  вибрацијата која, така да се каже, е „олеснета“ во однос на ситуацијата кај гасовитата вода [17, 27].

<sup>27</sup> Тоа се  $\text{Mg}^{2+}$  и  $\text{K}^+$  јоните, така што не е веројатно дека врските со водата би можело да бидат ковалентни, а не јонски.

Меѓутоа, ниски деформациони фреквенции се најдени и кај други кристалохидрати за кои достапните кристалографски податоци не укажуваат на структурни сличности со соединенијата од типот  $\text{KMPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ . Ниски деформациони фреквенции на молекулите на вода се најдени, да речеме, кај монохидратите на сулфатите и селенатите на Mg, Co, Ni, Fe, Zn, Mn, Cd и Cu [17, 27, 58–61], при што изгледа дека кај сите не постои голем H–O–H агол и уште поголем O···O<sub>w</sub>···O како оној најден [62] кај соединението на магнезиумот<sup>28</sup>.

Дека големата вредност за H–O–H аголот и уште поголемата вредност за O···O<sub>w</sub>···O аголот може да придонесува за снижување на фреквенцијата на деформационата H–O–H вибрација, на определен начин покажа изучувањето на спектарот на  $\text{Li}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  при различни температури [29]. Кај ова соединение<sup>29</sup>, H–O–H аголот е доста голем (и расте со снижување на температурата), а голем е и O···O<sub>w</sub>···O аголот. Сосема во согласност со очекувањата, тогаш, би било опаѓањето на фреквенцијата на деформационата вибрација со температурата, при што треба да се води сметка дека при снижување на температурата опаѓа и фреквенцијата на лентите од валентните вибрации на водата.


Сè на сè, тешко е да се најде некоја заедничка структурна карактеристика за сите вакви соединенија, освен ако за вакви не се сметаат условите за значителна анхармоничност на вибрациите. Всушност, едно релативно едноставно моделно квантно-механичко третирање [64] покажа дека снижување на деформационата фреквенција е можно само ако водородната врска е *нелинеарна*. Нелинеарноста на водородните врски е, веројатно, неопходен (но секако не и достатчен) предуслов за појавата на ниски деформациони H–O–H фреквенции.

### *Повеќекратни ленти во деформационата област*


Како што се гледа од сликите 13 и 14, во деформационата H–O–H област на спектрите на соединенијата од типот  $\text{KMPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  постојат *повеќекратни* ленти, макар што кај  $\text{KNiPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  само една има позначителен интензитет. Меѓутоа, ние најдовме [65, 66] многу соединенија кај кои постоењето на повеќекратни ленти во пошироката деформациона H–O–H област е многу поизразено и покарактеристично. Во овој поглед, особено интересни се веќе спомнуваните стипси. Постоењето на повеќекратни ленти во подрачјето на деформационите вибрации на водата е видливо на спек-

<sup>28</sup> Ваквите структурни карактеристики или, пак, мал H–O–H агол и уште помал O···O<sub>w</sub>···O агол се сметани [17] како причина за ниските деформациони H–O–H фреквенции.

<sup>29</sup> Структурата му е определена со неутронска дифракција на собна и на ниска температура [62].




Сл. 16 – Област на деформационите вибрации на водата во инфрацрвените спектри на  $\text{CsAl}(\text{SeO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$  снимени на собна и на ниска температура



Сл. 17 – Рамански спектри на  $\text{RbAl}(\text{SeO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$  снимени на собна и на ниски температури

трите покажани на сл. 10, додека на сл. 16 јасно се гледа мошне изразената температурна зависност на овие ленти. Заслужува да се забележи мошне широкото спектрално подрачје (несколку стотици реципрочни центиметри) во кое се јавуваат овие ленти. Треба да се напомне дека многукратни ленти во истото подрачје има и во раманските спектри на стипсите (сл. 17), а слични ленти, како што беше речено, има и во други случаи.



Сл. 18 – Деформациона Н–О–Н област во инфрацрвените LNT спектри на некој  $\alpha$  и  $\beta$  стипси (дадени се симболите на једновалентниот и на тривалентниот метал)

Инаку, повеќето познати стипси припаѓаат или на структурниот тип  $\alpha$  или на овој чи то се означува како  $\beta$ . Изгледот на спектрите на по неколку стипси од секој од двата типа во деформационата Н–О–Н област е покажан на сл. 18. Кај  $\alpha$  стипсите лентите се доста правилно подредени (разликата во фреквенциите изнесува околу  $100\text{ cm}^{-1}$ ), образувајќи прогресија слична на Franck-Condon-овските прогресии што се среќаваат во електронските спектри. Наспроти тоа, кај  $\beta$  стипсите ситуацијата е покомплицирана и не може да се забележи некаква особена правилност [66]. Заради ваквите разлики, тешко е да се даде сеопфатно објаснение за потеклото на многукратните ленти во деформационата Н–О–Н област. Сепак, во сите случаи кога се

најдени вакви ленти, а постојат и кристалографски податоци, може да се најдат причини за значителна анхармоничност на вибрациите. Така, и во овој случај постоењето на анхармоничност е предуслов за набљудуваната спектрална слика.

### Област на либрационите модови

За либрациите (спречните ротации) кај течната вода и кај мразот веќе беше зборувано. Исто така, беше речено дека појавата на либрациони ленти е особено карактеристична за спектрите на кристалохидратите.

### Инфрацрвена активност и форма на либрациите


Во зависност од симетријата на молекулите на вода и на нивната околина, се очекува да се појават две до три ленти за секој структурно различен тип молекули на вода. По три ленти се очекуваат за *несиметрично* водородно сврзани молекули на вода, а по две тогаш кога се запазени или сите елементи на симетрија карактеристични за слободните молекули на вода или, најмалку, двократната оска на симетрија. Имено, за вода чии молекули имаат симетрија  $C_{2v}$  или  $C_2$ , вителната (*twisting*) либрација е инфрацрвено неактивна, а дури и при мали отстапувања од ваквата симетрија не се очекува соодветните ленти да имаат позначителен интензитет. Ако, пак, симетријата на молекулите е  $C_s$  или  $C_1$ , не постојат ограниченија во поглед на активноста на ниту еден од либрационите модови, но затоа проблематичен станува описот на овие модови како нишални, мавтални и вителни. Всушност, многу повеќејатно е дека либрациите (или, барем, мавталниот и вителниот мод) ќе бидат *мешани*, а нивната вистинска форма може (а и тоа само делумно) да биде определена со помош на анализата на нормалните координати.

Мешањето на *wagging* и *twisting* либрациите е особено карактеристично за молекулите од HOD, при што како резултат се добива еден мод во кој предимно се движи атомот од протиум (во литературата за овој мод се употребува називот *H-motion*) и втор во кој практично се движи само атомот од деутериум (*D-motion*) [67, 68].

Постои уште една можност за асигнуирање – да се анализираат фреквенциите и интензитетите на лентите во протираните, парцијално деутерираните и практично целосно деутерираните соединенија, да се следи поместувањето на лентите и да се асигнураат либрациите на  $\text{H}_2\text{O}$ , HOD и  $\text{D}_2\text{O}$  молекулите. На таков начин ние извршивме асигнација на либрационите ленти кај неколку аквахало комплекси<sup>30</sup>, а на сл. 19 е даден, како

<sup>30</sup> Анализа од ваков тип има изгледи на успех само тогаш кога во подрачјето на појавување на либрациите од водата нема ленти што се резултат на вибрации на анјоните. Токму затоа, анализирани се спектрите на посочената класа соединенија.

пример, шематскиот приказ на резултатите што се постигнати во случајот на соединението  $\text{Rb}_2[\text{MnCl}_4(\text{H}_2\text{O})_2]$  [69]. На сликата се дадени и ознаките на либрациите ( $\rho$ ,  $\omega$ ,  $\tau$ ), а со H и D се означени движењата што вообичаено се означуваат како *H-motion* и *D-motion*.




Сл. 19 – Шематски приказ на положбата и интензитетите на лентите од либрациите на молекулите на вода кај  $\text{Rb}_2[\text{MnCl}_4(\text{H}_2\text{O})_2]$

Од нашите резултати во однос на либрациите ќе спомнеме уште два: изучувањето на изоморфни соединенија како помош при лоцирањето на либрационите ленти и интеракциите на либрациите со други вибрации.

#### Спектри на изоморфни соединенија

Макар што веќе спомнатата изразена температурна осетливост најчесто е достатна како помош при лоцирањето на лентите што се резултат на либрациите, се среќаваат и случаи кога е тешко да се определи каде точно треба да се бараат ваквите ленти, особено тогаш кога во спектарот постојат интензивни ленти кои потекнуваат од вибрации на повеќеатомските анјони<sup>31</sup>. Токму во ваквите случаи корисно е паралелното изучување на изоморфни супстанци кои се разликуваат по природата на анјонот.


<sup>31</sup> Понекогаш, не само анјони, туку и/или катјони, доколку и овие се повеќеатомски.



Сл. 20 – Инфрацрвени спектри  
на  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  и  $\text{YPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Таков е, да речеме, случајот (в. сл. 20) со двојката  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  (минералот шкиот назив на ова соединение е гипс) и  $\text{YPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  (соединение кое, веројатно, е изоморфно [70] со гипсот). Како што се гледа, спектрите се доста слични, со тоа што, судејќи според изгледот на спектрите во областа на валентните вибрации на водата, може да се заклучи дека водородните врски кај итриум фосфатното соединение се значително посилни

одошто оние кај гипсот<sup>32</sup>. Од друга страна, аналогот на либрационата лента која кај гипсот има фреквенција од околу  $460\text{ cm}^{-1}$ , кај итриумовото соединение се јавува повисоко ( $\approx 580\text{ cm}^{-1}$  на LNT), а нема сомненије дека



Сл. 21 –Инфрацрвени спектри на  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  и  $\text{CaSeO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

<sup>32</sup> Овој последен факт и не изненадува премногу ако се има предвид разликата во електричните полножи на двета анјона, а секако не треба да се пренебрегне и разликата во полножите на катјоните и, поврзаната со ова, разлика во интеракциите на овие ќони со молекулите вода.

и лентата на околу  $760 \text{ cm}^{-1}$  кај  $\text{YPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  има либрационо потекло [71]. Тоа што во спектарот на гипсот *нема* слична лента е една од многуте индикации дека главниот фактор од кој зависи фреквенцијата на либрациите на молекулите на вода е токму јачината на водородното сврзување во кое се вклучени овие молекули. Инаку, аналогот на либрацијата која, кај итриум фосфат дихидратот, ја дава лентата на  $\approx 760 \text{ cm}^{-1}$ , кај гипсот има фреквенција од околу  $630 \text{ cm}^{-1}$ .

Бидејќи, според изгледот на спектрите во областа на валентните вибрации на водата, може да се заклучи дека кај  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  и  $\text{CaSeO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  се работи за слична јачина на водородното сврзување (малку поголема кај селенатот), либрационите ленти треба да се бараат на слични фреквенции. Така е и навистина. Врз основа на температурната зависност, имено, лесно е да се види дека на либрации треба да се припишат лентите кои, во нискотемпературните спектри (сл. 21), имаат фреквенции од околу 500 и околу  $400 \text{ cm}^{-1}$  (според очекувањата, повисоки во спектарот на селенатното, односно на сулфатното соединение). Всушност, либрационата лента која, во спектарот на гипсот се јавува околу  $650 \text{ cm}^{-1}$  (во подрачјето каде што анјонот дава интензивни ленти) би можела лесно да биде пропуштена доколку предвид не се имаат спектарите на селенатниот и на фосфатниот аналог каде соодветните области се „чисти“ од ленти на анјоните.

Ситуацијата е значително покомплицирана кога, во сите подрачја, спектарот е богат со ленти. Таков е случајот со соединенијата од типот  $[\text{M(бру)}]\text{XY}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  каде токму со паралелна анализа на спектрите на соединенијата во кои  $\text{XY}_4^{2-}$  анјонот е, соодветно, сулфатен, селенатен и тетрафлуороберилатен, беше можно да се лоцираат сите очекувани либрациони ленти [72].


### Интеракции со други вибрации

Во спектрите на некои кристалохидрати ситуацијата во областа на либрациите на водата е усложнена со појавата на повеќе ленти од очекуваните или, пак, со фактот што лентите имаат необичен изглед.


Така, во спектарот на никел(II) ацетат тетрахидратот (сл. 22), меѓу 1000 и  $900 \text{ cm}^{-1}$  постојат најмалку две широки и доста интензивни ленти осетливи на снижување на температурата, додека во спектарот на практично целосно деутеририаниот аналог во ова подрачје има само една (и тоа доста слаба и тенка) лента која лежи (на  $\approx 945 \text{ cm}^{-1}$ ) речиси точно на средината од двете интензивни ленти што постојат кај протираното соединение. Ваквиот изглед на спектрите може да се објасни [73] ако се имаат предвид раманските спектри (сл. 23). Како што се гледа, и во раманскиот спектар на деутерираното соединение има само една (но овојпат – интензивна) лента, каква што и се очсува од валентните C–C вибрации на ацетатните јони, до-

дека во спектарот на протираното соединение има две ленти, пошироки и помалку интензивни од што кај деутеро аналогот.

Очигледно, доаѓа до вибрациона интеракција меѓу вибрациите на ацетатните јони и на молекулите на вода чиј резултат се две *мешани* вибрации. Кога при деутерирање лентите од либрациите ќе се „поместат“ кон пониски фреквенции, условите за мешање исчезнуваат и на првобитната позиција остануваат само лентите од  $\nu(\text{C}-\text{C})$  вибрациите на ацетатните јони – слаба во инфрацрвениот и силна во раманскиот спектар.




Сл. 22 – Инфрацрвени спектри на протиран  $\text{Ni}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  и на неговиот деутериран аналог




Сл. 23 – Рамански спектри на протиран  $\text{Ni}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  (а) и на неговиот деутериран аналог (б)

Како што покажува анализата на спектрите на монохидратите на бакар(II) сулфат и бакар(II) селенат (сл. 24), до интеракции меѓу либрациите од водата и вибрациите на ајонот доаѓа и во случајот на селенатното соединение [73]. Во спектарот на  $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ , од либрации на водата се како потекнуваат двете ленти што се гледаат во подрачјето од 900 до  $800 \text{ cm}^{-1}$ , а бидејќи водородните врски кај монохидратот на бакар селенатот се слични по јачина со оние кај  $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ , би се очекувало дека аналогни либрациони ленти (и тоа со слична фреквенција) ќе има и кај селенатот.



Сл. 24 – Инфрацрвени спектри  
во областа на либрациите на водата  
во спектрите на  $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  и  $\text{CuSeO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$

Макар што во соодветното подрачје се очекува појавата и на ленти од валентните вибрации на селенатните јони, знаејќи ја положбата на лентите кај бакар(II) сулфат монохидратот, јасно е дека дел од ширината на комплексот ленти меѓу 950 и  $750 \text{ cm}^{-1}$  и кај селенатот се должи на постоењето на либрациони ленти од водата. Од друга страна, раманскиот спектар на селенатното соединение (сл. 25) покажува дека длабокиот апсорpcionен минимум (односно, трансмисионен максимум) е резултат на вибрационата интеракција меѓу симетричните валентни вибрации на селенатните јони и некоја од либрациите на водата.



Сл. 25 – Рамански спектар на  $\text{CuSeO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$

### *Намесито заклучок*

Речиси триесетгодишните испитувања на спектрите на кристалохидрати што се изведувани кај нас доведоа до интересни резултати чиј мал дел е резимиран погоре. Во овие истражувања, покрај авторот учествуваа и Иван Петров (кој, на определен начин, и ги иницира), потоа (по азбучен ред) Лилјана Андреева, Орхидеја Групче, Зоран Здравковски, Глигор Јовановски, Владимир Петрушевски, Мирјана Ристова, Виктор Стефов, Киро Стојаноски, Мира Триковска, Лидија Шоптрајанова и поголем број дипломци, магистранти и докторанти. На сите нив авторот им ја изразува својата искрена благодарност. Особена благодарност авторот сака да му изрази на академикот проф. Душан Хаџи од Љубљана (Словенија) за многубројните корисни и секогаш стимулативни дискусији, особено во почетниот период од изучувањето на кристалохидратите. Полето за истражување е и натаму отворено, а и цела една истражувачка група на Институтот за хемија сега се

занимава со изучување на спектрите на различни кристалохидрати. Така, не изгледа нескромно да се очекуваат и нови интересни резултати.

## ЛИТЕРАТУРА

1. I. Asimov, *The Left Hand of the Electron*, Panther, Frogmore, St Albans, 1976.
2. П. Эткинс. *Молекулы*, Мир, Москва, 1991.
3. R. S. Halford, *J. Chem. Phys.*, **14** (1946) 8.
4. H. Winston, R. S. Halford, *J. Chem. Phys.*, **17** (1949) 607.
5. W. G. Fateley, F. R. Dollish, N. T. McDevitt, F. F. Bentley, *Infrared and Raman Selection Rules for Molecular and Lattice Vibrations: The Correlation Method*, Wiley-Interscience, New York, 1972.
6. H. Takahashi, I. Machara, N. Kaneko, *Spectrochim. Acta*, **39A** (1983) 449.
7. J. C. Evans, *Spectrochim. Acta*, **16** (1960) 994.
8. H. J. Hrostowski, G. C. Pimentel, *J. Chem. Phys.*, **19** (1951) 661.
9. G. L. Hiebert, D. F. Hornig, *J. Chem. Phys.*, **20** (1952) 918.
10. M. Falk, O. Knop, in: F. Franks (Ed.), *Water: A Comprehensive Treatise*, Vol. 2, Plenum, New York, 1973.
11. D. Schiöberg, W. Luck, *Spectrosc. Lett.*, **10** (1977) 613.
12. I. Petrov, B. Šoptrajanov, N. Fuson, J. R. Lawson, Год. Зб. Прир.-мат. фак., Унив. Скопје, Мат., Физ., Хем., **16** (1965) 129.
13. I. Petrov, B. Šoptrajanov, N. Fuson, J. R. Lawson, *Spectrochim. Acta*, **23A** (1967) 2637.
14. I. Petrov, B. Šoptrajanov, N. Fuson, *Z. Anorg. Allgem. Chem.*, **358** (1968) 178.
15. Л. Прочева, Б. Шоптрајанов, *Глас. Хем. Технол. Македонија*, **1** (1974) С 57.
16. L. Šoptrajanova, B. Šoptrajanov, *Spectrosc. Lett.*, **25** (1992) 1141.
17. Б. Шоптрајанов, *Спектроскопско истражување на кристалохидрати со посебен осврт на спектарот на водата. Сисиеми со мошне ниски δ(HOH) фреквенции*, во: *Природно-математички факултет на Универзитетот Кирил и Методиј Скопје, Посебни изданија*, кн. 16, Скопје, 1973.
18. B. Šoptrajanov, V. Petruševski, K. Stojanovski, G. Jovanovski, *Horizons in Hydrogen Bond Research, 3rd Workshop on Dynamics of Hydrogen Bonds in Solids and Liquids, [Abstracts]*, Ankaran, 1979.
19. M. Ristova, B. Šoptrajanov, *J. Mol. Struct.*, **115** (1984) 355.
20. B. Šoptrajanov, M. Ristova, *Vestn. Slovens. Kem. Društva*, **39** (1992) 231.
21. D. Hadži, *Pure Appl. Chem.*, **11** (1965) 435.
22. D. Hadži, S. Bratos, во: P. Schuster, G. Zundel, C. Sandorfy (Eds.), *The Hydrogen Bond*, Vol. II, North-Holland, Amsterdam, 1976.

23. S. F. Fischer, G. L. Hofacker, M. A. Ratner, *J. Chem. Phys.*, **52** (1970) 1934.
24. M. F. Claydon, N. Sheppard, *Chem. Commun.*, **1969**, 1431.
25. S. E. Odinokov, A. N. Logansen, *Spectrochim. Acta*, **28A** (1972) 2343.
26. В. Петрушевски, Б. Шоптрајанов, Г. Јовановски, *Z. Jugoslovensko savetovanje „Opšta i primenjena spektroskopija“*, *Zbornik*, Beograd, 1980, стр. 105.
27. Б. Шоптрајанов, *XXVI Colloquium Spectroscopicum Internationale*, Vol. V, Sofia, 1989.
28. G. Jovanovski, S. Pocev, B. Kaitner, *Izv. Jugoslav. Centr. Krist.*, **12** (1977) 118.
29. Б. Шоптрајанов, V. Петрушевски, *J. Mol. Struct.*, **142** (1986) 67.
30. M. Трпковска, B. Шоптрајанов, *Croat. Chem. Acta*, **65** (1992) 179.
31. M. Трпковска, *Докторска дисертација*, Универзитет „Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Скопје, 1992.
32. Б. Шоптрајанов, M. Трпковска, *Тринаесетти советување на хемичарите и технолозите на Македонија*, Изводи од соопштенијата, Скопје, 1993, стр. 204.
33. B. Šoptrajanov, M. Trpkovska, Z. Zdravkovski, *Spectrosc. Lett.*, **29** (1996) 867.
34. M. Ristova, B. Šoptrajanov, K. Stojanovski, *Croat. Chem. Acta*, **65** (1992) 161.
35. H. D. Lutz, H. Christian, *J. Mol. Struct.*, **96** (1982) 61.
36. O. Kristiansson, A. Eriksson, J. Lindgren, *Acta Chem. Scand.*, **A38** (1984) 613.
37. K. Hermansson, I. Olovsson, S. Lunell, *Theor. Chim. Acta*, **64** (1986) 265.
38. H. D. Lutz, J. Henning, во: H. Kleeberg, (Ed.), *Interactions of Water in Ionic and Non-ionic Hydrates*, Springer, Berlin, 1987.
39. B. Berglund, J. Lindgren, J. Tegenfeldt, *J. Mol. Struct.*, **43** (1978) 179.
40. G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, *J. Mol. Struct.*, **143** (1986) 159.
41. В. Стефов, Б. Шоптрајанов, В. Петрушевски, *Дванаесетти советување на хемичарите и технолозите на Македонија*, Изводи од соопштенијата, СФ-1, Скопје, 1991.
42. Љ. Пејов, Г. Јовановски, Б. Шоптрајанов, О. Групче, *Прв конгрес џо чистата и применетата хемија на студенчите од Македонија*, Изводи од соопштенијата, Скопје, 1994, стр. 45.
43. M. Ristova, B. Šoptrajanov, K. Stojanovski, *J. Mol. Struct.*, **293** (1993) 117.
44. C. Couldwell, K. Prout, D. Robey, R. Taylor, F. J. C. Rossotti, *Acta Crystallogr.*, **B34** (1978) 1491.
45. O. Grupče, G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, *J. Mol. Struct.*, **267** (1992) 197.
46. S. Tančeva, G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, *Spectrosc. Lett.*, **25** (1992) 927.
47. G. Brink, M. Falk, *Spectrochim. Acta*, **27A** (1971) 1811.
48. H. D. Lutz, *Spectrochim. Acta*, **38A** (1982) 921.
49. B. Šoptrajanov, V. Stcfov, V. M. Petruševski, *Spectrosc. Lett.*, **26** (1993) 1839.
50. P. J. McCarthy, J. C. Lauffenburger, P. M. Skonezny, D. C. Rohrer, *Inorg. Chem.*, **20** (1981) 1566.
51. V. Stefov, B. Šoptrajanov, V. Petruševski, *Vestn. Sloven. Kem. Društva*, **37** (1990) 181.

52. P. J. McCarthy, J. C. Lauffenburger, P. M. Skonezny, D. C. Rohrer, *Inorg. Chem.*, **20** (1981) 1571.
53. A. Hergold-Brundić, V. Stefov, *XII sastanak kemičara Hrvatske, Sinopsi*, A-2, Zagreb, 1991.
54. W. S. Benedict, N. Gilar, E. K. Plyer, *J. Chem. Phys.*, **24** (1958) 1139.
55. N. M. Gilar, F. P. Dickey, *J. Mol. Spectrosc.*, **4** (1960) 1.
56. M. Falk, *Spectrochim. Acta*, **40A** (1984) 43.
57. Б. Шоптрајанов, С. Ђорђевић, Г. Јовановски, *7. Jugoslovensko savetovanje „Opšta i primenjena spektroskopija“*, Zbornik, Beograd, 1980, стр. 119.
58. I. Gamo, *Bull. Chem. Soc. Japan*, **34** (1961) 764.
59. H. R. Oswald, *Heh. Chim. Acta*, **48** (1965) 600.
60. L. Ben-Dor, R. Margalith, *Inorg. Chim. Acta*, **1** (1967) 49.
61. B. Šoptrajanov, M. Trpkovska, *J. Mol. Struct.*, **293** (1993) 109.
62. J. M. Brégeault, P. Herpin, J. Coing-Boyat, *Bull. Soc. Chim. Fr.*, **1972**, 2247.
63. J.-O. Lundgren, Å. Kvick, M. Karppinen, R. Liminga, S. C. Abrahams, *J. Chem. Phys.*, **80** (1984) 423.
64. G. Ivanovski, V. Petruševski, B. Šoptrajanov, *Fizika*, **21**, Suppl. 1 (1989) 202.
65. B. Šoptrajanov, V. Petruševski, M. Ristova, M. Trpkovska, *Horizons in Hydrogen Bond Research, Poster Abstracts*, Sånga-Säby (Sweden), 1980.
66. B. Šoptrajanov, V. Petruševski, *J. Mol. Struct.*, **293** (1993) 101.
67. A. Eriksson, J. Lindgren, *J. Mol. Struct.*, **48** (1978) 417.
68. V. Stefov, B. Šoptrajanov, V. Petruševski, *J. Mol. Struct.*, **266** (1992) 211.
69. M. Kohlmann, H. Sowa, K. Reithmayer, H. Schulz, *Acta Crystallogr.*, **C50** (1994) 1651.
70. V. Petruševski, B. Šoptrajanov, *J. Mol. Struct.*, **115** (1984) 343.
71. B. Šoptrajanov, M. Trpkovska, *J. Mol. Struct.*, **267** (1992) 185.
72. B. Šoptrajanov, M. Ristova, *J. Mol. Struct.*, **115** (1984) 355.
73. М. Трпковска, Б. Шоптрајанов, *XI совешување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соодветниота*, В3-9, Скопје, 1988.

БИБЛИОГРАФИЈА  
НА ПРОФ. БОЈАН ШОПТРАЈАНОВ

1. Монографски публикации со научен, односно стручен карактер

- 1.1. Б. Шоптрајанов, „Спектрископско испитување на кристалохидрати со посебен осврт на спектарот на водата. Системи со мошне ниски δ(HOH) фреквенции“, Природно-математички факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“, Скопје, 1973 (докторска дисертација); објавена на *Природно-математички факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ - Скопје, Посебни издањиа, кн. 16*, Скопје, 1973.
- 1.2. L. Colombo, T. Cvitaš, Z. Meić, M. Pavlović, H. Vančik, D. Hadži, S. Detoni, S. Ristić, D.S. Pešić, I. Petrov, B. Šoptrajanov, „English–Croatian–Serbocroatian–Macedonian dictionary of important terms in molecular spectroscopy“, Unija kemijskih društava SFR Jugoslavije, Beograd, 1978.

2. Трудови печатени во српански списанија

- 2.1. B. Šoptrajanov, G. E. Ewing, „Infrared and Raman spectra of 1,2,5-thiadiazole“, *Spectrochim. Acta*, **22**, 1417 (1966).
- 2.2. I. Petrov, B. Šoptrajanov, N. Fuson, J. R. Lawson, „Infrared investigation of dicalcium phosphates“, *Spectrochim. Acta*, **23A**, 2637 (1967).
- 2.3. I. Petrov, B. Šoptrajanov, N. Fuson, „On the problem of hydrogen bonding in some calcium phosphates“, *Z. Anorg. Allgem. Chem.*, **358**, 178 (1968).
- 2.4. B. Šoptrajanov, A. Nikolovski, I. Petrov, „Infrared spectra of dioxobis(acetylacetona-to)tungsten(VI) and dioxobis(acetylacetonato)molybdenum(VI)“ *Spectrochim. Acta*, **24A**, 1617 (1968).
- 2.5. B. Šoptrajanov, A. Nikolovski, I. Petrov, „Infrared evidence for the non-linearity of the  $\text{WO}_2$  group in some tungstyl chelates“ *Spectrosc. Lett.*, **1**, 117 (1968).
- 2.6. I. Petrov, B. Šoptrajanov, K. Stojanova, „On the nature of calcium phosphates in urinary calculi“ *Experientia*, **25**, 693 (1969).
- 2.7. I. Petrov, B. Šoptrajanov, „Infrared spectrum of whewellite“, *Spectrochim. Acta*, **31A**, 309 (1975).

- 2.8. V. Petruševski, B. Šoptrajanov, „Infrared spectra of the dihydrates of calcium selenate and yttrium phosphate – comparison with the spectrum of gypsum“, *J. Mol. Struct.*, **115**, 343 (1984).
- 2.9. M. Ristova, B. Šoptrajanov, „Infrared spectra of protiated and deuterated cobalt acetate dihydrate“, *J. Mol. Struct.*, **115**, 355 (1984).
- 2.10. B. Šoptrajanov, M. Ristova, „Water–anion vibrational coupling in some crystallohydrates“, *J. Mol. Struct.*, **115**, 359 (1984).
- 2.11. L. Šoptrajanova, B. Šoptrajanov, G. Jovanovski, „Infrared spectra of *cis*–[Pd(CN)<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]“, *J. Mol. Struct.*, **142**, 63 (1986).
- 2.12. B. Šoptrajanov, V. Petruševski, „Infrared spectra of Li<sub>2</sub>SeO<sub>4</sub>·H<sub>2</sub>O, Li<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>·H<sub>2</sub>O and Li<sub>2</sub>(S,Se)O<sub>4</sub>·H<sub>2</sub>O“, *J. Mol. Struct.*, **142**, 67 (1986).
- 2.13. M. Ristova, B. Šoptrajanov, „Infrared spectra of strontium formate dihydrate and of its deuterated analogues“, *J. Mol. Struct.*, **142**, 75 (1986).
- 2.14. G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, „Spectra–structure correlations in the isomorphous series of metal(II) saccharinates hexahydrates“, *J. Mol. Struct.*, **143**, 159 (1986).
- 2.15. B. Šoptrajanov, S. Djordjević, „Monohydrates of cobalt and manganese hydrogenar-senates – a pair of non-isomorphous compounds with similar infrared spectra“, *J. Mol. Struct.*, **143**, 163 (1986).
- 2.16. M. Penavić, L. Šoptrajanova, G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, „*cis*–Diamminedicyano-palladium(II)“, *Acta Crystallogr.*, **C42**, 1284 (1986).
- 2.17. G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, „Bonding of the carbonyl group in metal saccharinates : correlation with the infrared spectra“, *J. Mol. Struct.*, **174**, 467 (1988).
- 2.18. V. Petruševski, B. Šoptrajanov, „Description of molecular distortions. II. Intensities of the symmetric stretching bands of tetrahedral molecules“, *J. Mol. Struct.*, **175**, 349 (1988).
- 2.19. A. W. Al-Kassab, B. D. James, J. Liesegang, I. Petrov, V. Petrushevski, B. Šoptrajanov, „Strong hydrogen bonding. Assignments in the vibrational spectra of the iso-morphous salts : KHSO<sub>4</sub> and KHS<sub>2</sub>O<sub>4</sub>“, *Spectrosc. Lett.*, **21**, 575 (1988).
- 2.20. G. Jovanovski, O. Grupče, B. Šoptrajanov, „The O–H and O–D stretching vibrations in the hydrates of sodium and potassium saccharinate : spectra–structure correlations“, *J. Mol. Struct.*, **219**, 61 (1990).
- 2.21. V. Petruševski, B. Šoptrajanov, „Vibrational spectra of hexaaqua complexes : I. As-signments of water librational bands in the spectra of some alums“, *J. Mol. Struct.*, **219**, 67 (1990).
- 2.22. B. Šoptrajanov, „Rigidly structured curricula : an obstacle to student mobility“, *Higher Education Policy*, **4**, 17 (1991).
- 2.23. E. Kleinpeter, D. Strhl, G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, „Metal-to-ligand bonding in some metal saccharinates: A <sup>13</sup>C NMR study“, *J. Mol. Struct.*, **246**, 185 (1991).
- 2.24. V. Stefov, B. Šoptrajanov, V. Petruševski, „Infrared spectra of rubidium and cesium diaquatetrachloromanganates. II. External vibrations of the water molecules“, *J. Mol. Struct.*, **266**, 211 (1992).

- 2.25. B. Šoptrajanov, M. Trpkovska, „Parallel study of isomorphous compounds as an aid in locating water librational bands“, *J. Mol. Struct.*, **267**, 185 (1992).
- 2.26. M. Trajkovska, B. Šoptrajanov, G. Jovanovski, T. Stafilov, „Vibrational spectra of some sulfide minerals from Alšar“, *J. Mol. Struct.*, **267**, 191 (1992).
- 2.27. O. Grupče, G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, „Monohydrates of the thiosaccharinates of sodium and potassium : spectra-structure correlations“, *J. Mol. Struct.*, **267**, 197 (1992).
- 2.28. V. Stefov, B. Šoptrajanov, V. Petruševski, „Vibrational spectra of hexaaqua complexes. II. External motions of water molecules in the spectra of  $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ “, *J. Mol. Struct.*, **267**, 203 (1992).
- 2.29. B. Šoptrajanov, M. Ristova, K. Stojanovski, „Spectroscopic studies of salts of 4-methylbenzenesulfonic acid. II. The spectrum of the ammonium ions in ammonium 4-methylbenzene sulfonate“, *J. Mol. Struct.*, **267**, 215 (1992).
- 2.30. S. Tančeva, G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, „Infrared spectra of protiated and deuterated lead(II) saccharinate monohydrate : spectra-structure correlations“, *Spectrosc. Lett.*, **25**, 927 (1992).
- 2.31. L. Šoptrajanova, B. Šoptrajanov, „Vibrational studies of palladium(II) acetate compounds. I. Infrared spectra of hexa- $\mu$ -acetato-*triangulo*-tripalladium-water (2/1)“, *Spectrosc. Lett.*, **25**, 1131 (1992).
- 2.32. L. Šoptrajanova, B. Šoptrajanov, „Vibrational studies of palladium(II) acetate compounds. II. Infrared spectra of the diethylamine adduct of palladium(II) acetate“, *Spectrosc. Lett.*, **25**, 1141 (1992).
- 2.33. V. Stefov, B. Šoptrajanov, V. Petruševski, „Infrared spectra of rubidium and cesium tetrachlorodiaquamanganates. I. Internal vibrations of water molecules“, *Croat. Chem. Acta*, **65**, 151 (1992).
- 2.34. M. Ristova, B. Šoptrajanov, K. Stojanovski, „Spectroscopic studies of salts of 4-methylbenzenesulfonic acid. I. The spectrum of water in the hexahydrates of some metal 4-methylbenzenesulfonates“, *Croat. Chem. Acta*, **65**, 161 (1992).
- 2.35. M. Trpkovska, B. Šoptrajanov, „Infrared spectra of the dihydrates of copper(bipyridine) sulfate, selenate and tetrafluoroberyllate“, *Croat. Chem. Acta*, **65**, 179 (1992).
- 2.36. B. Šoptrajanov, M. Ristova, „Infrared study of cobalt acetate dihydrate and its partially deuterated analogues“, *Vestn. Slovens. Kem. Društva*, **39**, 231 (1992).
- 2.37. G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, B. Kaitner, L. Prangova, „Structural studies of some  $\alpha$ -substituted *S*-phenyl thiobenzoates. I. Crystal structure of *S*-phenyl  $\alpha$ -chlorothiobenzoate and *S*-phenyl  $\alpha$ -bromothiobenzoate“, *J. Crystallogr. Spectrosc. Research*, **23**, 49 (1993).
- 2.38. V. Stefov, V. M. Petruševski, B. Šoptrajanov, „Vibrational spectra of hexaaqua complexes. III. Internal and external motions of the water molecules in the spectra of  $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ “, *J. Mol. Struct.*, **293**, 97 (1993).
- 2.39. B. Šoptrajanov, V. M. Petruševski, „Vibrational spectra of hexaaqua complexes : IV. Multiple bands in the HOH bending region of some alums“, *J. Mol. Struct.*, **293**, 101 (1993).

- 2.40. B. Šoptrajanov, V. Stefov, M. Ivanovska, „Infrared spectra of rubidium diaquatetra-chloronickelate(II)“, *J. Mol. Struct.*, **293**, 105 (1993).
- 2.41. B. Šoptrajanov, M. Trpkovska, „Copper sulfate monohydrate : centrosymmetric or non-centrosymmetric?“, *J. Mol. Struct.*, **293**, 109 (1993).
- 2.42. O. Grupče, G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, „The N–H, N–D and C=S stretching regions in the infrared spectrum of thiosaccharin : comparison with the spectrum of saccharin“, *J. Mol. Struct.*, **293**, 113 (1993).
- 2.43. M. Ristova, B. Šoptrajanov, K. Stojanovski, „Spectroscopic studies of salts of 4-methylbenzenesulfonic acid. III. The spectrum of water in the hexahydrate of copper(II) 4-methylbenzenesulfonate“, *J. Mol. Struct.*, **293**, 117 (1993).
- 2.44. L. Šoptrajanova, M. Popova, B. Šoptrajanov, „Infrared spectra of a zero-valent palladium complex with ethylenediamine“, *J. Mol. Struct.*, **293**, 121 (1993).
- 2.45. K. Stojanovski, B. Šoptrajanov, A. Eriksson, „Infrared spectra of diaquabis(glycinato-*O,N*)nickel(II) in the N–H and N–D stretching region“, *J. Mol. Struct.*, **293**, 125 (1993).
- 2.46. B. Šoptrajanov, M. Trajkovska, I. Gržetić, G. Jovanovski, T. Stafilov, „Infrared spectra of  $M^I_3M^{III}S_3$  type synthetic minerals ( $M^I = \text{Tl}$  or  $\text{Ag}$ ,  $M^{III} = \text{As}$  or  $\text{Sb}$ )“, *N. Jb. Miner. Abh.*, **166**, 83 (1993).
- 2.47. B. Šoptrajanov, V. Stefov, V. Petruševski, „Infrared spectra of dicesium *trans*-tetra-aquadichlorochromium(III) chloride“, *Spectrosc. Lett.*, **26**, 1839 (1993).
- 2.48. B. Šoptrajanov, M. Trajkovska, G. Jovanovski, T. Stafilov, „Infrared spectra of lorandite and some other minerals from Allchar“, *N. Jb. Miner. Abh.*, **167**, 329 (1994).

*3. Трудови печатени во научни списанија издавани во Југославија, надвор од Македонија*

- 3.1. B. Šoptrajanov, „Thermodynamic functions of thiadiazoles“, *Croat. Chem. Acta*, **39**, 29 (1967).
- 3.2. B. Šoptrajanov, „Thermodynamic functions of thiazole and *iso*-thiazole“, *Croat. Chem. Acta*, **39**, 229 (1967).
- 3.3. I. N. Petrov, B. T. Šoptrajanov, „Influence of solvents on the absorption spectra of hydroxyanthraquinones“, *Glasnik Hem. Društva Beograd*, **32**, 389 (1967).
- 3.4. B. Šoptrajanov, I. Petrov, „On the structure and symmetry of the phosphate ions in some calcium phosphates“, *Croat. Chem. Acta*, **39**, 37 (1967).
- 3.5. B. Šoptrajanov, I. Petrov, „The infrared spectra of some metal(II) ammonium phosphates“, *Bull. Sci. Conseil Acad. RSF Yougoslavie, Sect. A – Zagreb*, **12**, 242 (1967).
- 3.6. B. Šoptrajanov, „Thermodynamic functions of oxazole and isoxazole“, *Croat. Chem. Acta*, **40**, 79 (1968).
- 3.7. B. Šoptrajanov, „Thermodynamic functions of furan and deuterated furans“, *Croat. Chem. Acta*, **40**, 241 (1968).

- 3.8. K. Stojanova, I. Petrov, B. Šoptrajanov, „Infrared study of 120 urinary calculi taken out from patients in Macedonia (Yugoslavia)“, *Jugoslav. Physiol. Pharmacol. Acta*, **5**, 137 (1969).
- 3.9. B. Šoptrajanov, „Thermodynamic functions of 1,2,4-oxadiazole. Comparison with related molecules“, *Croat. Chem. Acta*, **41**, 223 (1969).
- 3.10. A. Nikolovski, V. Gučeva, I. Petrov, B. Šoptrajanov, „Preparation of some tris(dibenzoylmethanato) complexes by ligand-substitution reaction“, *Bull. Sci. Conseil Acad. RSF Yougoslavie, Sect. A – Zagreb*, **16**, 337 (1971).
- 3.11. M. Penavić, B. Kamenar, L. Šoptrajanova, G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, „Preparation, crystal structure and infrared spectra of *cis*-[Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>]“, *God. Jugosl. Cent. Kristalogr.*, **17**, S59 (1982).
- 3.12. L. Colombo, T. Cvitaš, Z. Meić, M. Pavlović, H. Vančik, D. Hadži, S. Detoni, S. Ristić, D.S. Pešić, I. Petrov, B. Šoptrajanov, „Spektroskopski rječnik“, *Kem. Ind.*, **31**, A1 (1982).
- 3.13. B. Šoptrajanov, „Naučne infroinacije kao faktor tehnološkog razvoja“, *Jugoslovanski center za teoriju in prakso samoupravljanja „Edvard Kardeš“*, *Sveske*, **16**, 199 (1984).
- 3.14. M. Trpkovska, B. Šoptrajanov, „Infrared spectra of Ni(bipy)<sub>3</sub>SO<sub>4</sub>·7H<sub>2</sub>O and Ni(bipy)<sub>3</sub>BeF<sub>4</sub>·7H<sub>2</sub>O“, *Vestn. Sloven. Kem. Društva*, **33 Suppl.**, 41 (1986).
- 3.15. M. Ristova, B. Šoptrajanov, „The water bending region in the spectra of the hydrates of some metal carboxylates“, *Vestn. Sloven. Kem. Društva*, **33 Suppl.**, 43 (1986).
- 3.16. B. Šoptrajanov, L. Šoptrajanova, „Infrared spectra of the hydrate of tetraamminepalladium(II) acetate“, *Vestn. Sloven. Kem. Društva*, **33 Suppl.**, 45 (1986).
- 3.17. L. Andreeva, B. Šoptrajanov, „Infrared spectra of partially deuterated analogues of some ammine complexes“, *Vestn. Sloven. Kem. Društva*, **33 Suppl.**, 47 (1986).
- 3.18. B. Šoptrajanov, A. Mirčeva, „Hydroxylammonium sulfate – infrared spectra and spectra-structure correlations“, *Vestn. Sloven. Kem. Društva*, **33 Suppl.**, 49 (1986).
- 3.19. M. Cakić, B. Šoptrajanov, „Priroda kompleksa magnezijuma i cinka sa 1,4,5,8-tetrahidroksiantrahinonom“, *Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet u Leskovcu, Zbornik radova*, **5–6**, 221 (1987–88).
- 3.20. G. Ivanovski, V. Petruševski, B. Šoptrajanov, „A model for the HOII bending vibrations in some crystallohydrates“, *Fizika*, **21**, **Suppl. 1**, 202 (1989).
- 3.21. M. Cakić, B. Šoptrajanov, „Priroda hidrata i piridinskih adukata kompleksa kobalta i nikla sa 5-hidroksiantrahinonom“, *Hem. Ind. (Beograd)*, **44**, 125 (1990).
- 3.22. V. Stefov, B. Šoptrajanov, V. Petruševski, „Infrared study of water in Cs<sub>3</sub>VCl<sub>6</sub>·4H<sub>2</sub>O and Rb<sub>3</sub>VCl<sub>6</sub>·4H<sub>2</sub>O“, *Vestn. Sloven. Kem. Društva*, **37**, 181 (1990).

#### 4. Трудови публиковани во научни списанија од Македонија

- 4.1. I. Petrov, B. Šoptrajanov, „Study of calcium orthophosphates. A new method for the preparation of dicalcium phosphate dihydrate“, *Год. Зб. Прир.-мат. физ., Унив. Скопје, Мат., Физ., Хем.*, **16**, 123 (1965).

- 4.2. И. Петров, Б. Шоптрајанов, N. Fuson, J.R. Lawson, „Испитување на калциум ортофосфати. II. Инфрацрвени спектри на  $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  и  $\text{CaHPO}_4$  и на нивните деутериирани аналоги“, *Год. Зб. Прир.-мат. фак., Унив. Скопје, Мат., Физ., Хем.*, **16**, 129 (1965).
- 4.3. И. Петров, Б. Шоптрајанов, „Испитување на калциум ортофосфати. III. Водородни врски кај некои калциумови ортофосфати“, *Год. Зб. Прир.-мат. фак., Унив. Скопје, Мат., Физ., Хем.*, **17-18**, 72 (1966-1967).
- 4.4. Б. Шоптрајанов, И. Петров, „Испитување на калциум ортофосфати. IV. Прилог кон познавањето на структурата на октакалциум фосфатот“, *Год. Зб. Прир.-мат. фак., Унив. Скопје, Мат., Физ., Хем.*, **17-18**, 83 (1966-1967).
- 4.5. К. Стојанова, И. Петров, Б. Шоптрајанов, „Примена на инфрацрвената спектроскопија за анализа на уринарните калкулуси“, *Макед. Мед. Преглед*, **24**, 71 (1969).
- 4.6. B. Šoptrajanov, I. Petrov, „Infrared spectra of the hydrates of nickel, cobalt, iron and zinc nitroprussides“, *Глас. Хем. Технол. Македонија*, **1**, 37 (1974).
- 4.7. B. Šoptrajanov, I. Petrov, A. Nikolovski, „Infrared spectra of the aluminum, gallium and indium dibenzoylmethanates“, *Глас. Хем. Технол. Македонија*, **3**, 7 (1976).
- 4.8. И. Јанев, Б. Шоптрајанов, Л. Јовевска, Ј. Јанчулев, „Инфрацрвени спектри на 1,6-дифенил-1,3,4,6-хексантетрон и на неговиот делумно деутериран аналог“, *Глас. Хем. Технол. Македонија*, **3**, 25 (1976).
- 4.9. L. Šoptrajanova, B. Šoptrajanov, „Infrared spectra of some tetraamminepalladium(II) compounds, Год. Зб. Хем. Фак., Унив. Скопје. **28**, 77 (1978).
- 4.10. M. Trpkovska, B. Šoptrajanov, L. Andreeva, „Infrared spectra of the monohydrates of tetraamminecopper(II) tetrafluoroberyllate and tetraamminecopper(II) sulfate“, *Глас. Хем. Технол. Македонија*, **7**, 147 (1989).
- 4.11. V. Stefov, B. Šoptrajanov, V. Petruševski, „Infrared investigation of the water molecules in *trans*- $\text{Cs}_2[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl}_3$ “, *Глас. Хем. Технол. Македонија*, **7**, 151 (1989).
- 4.12. G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, B. Kamenar, „Spectra-structure correlations in some metal saccharinates“, *Глас. Хем. Технол. Македонија*, **8**, 47 (1990).
- 4.13. M. Ristova, B. Šoptrajanov, „Infrared study of the spectrum of water in magnesium malonate dihydrate and its partially deuterated analogues“, *Глас. Хем. Технол. Македонија*, **8**, 253 (1990).
- 4.14. M. Trpkovska, B. Šoptrajanov, „Vibrational study of two bipyridine complexes : diaqua(2,2'-bipyridine)copper(II) sulfate and diaqua(2,2'-bipyridine)nickel(II) sulfate“, *Глас. Хем. Технол. Македонија*, **8**, 263 (1990).
- 4.15. Б. Шоптрајанов, „Ви претставуваме книга: Quantities, units and symbols in physical chemistry“, *Глас. Хем. Технол. Македонија*, **9**, 97 (1990).
- 4.16. Г. Јовановски, Б. Шоптрајанов, „З. Величини, единици и симболи во хемијата“, *Глас. Хем. Технол. Македонија*, **11**, 73 (1992).
- 4.17. S. Tančeva, G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, „Infrared spectrum of silver saccharinate: structural inferences“, *Глас. Хем. Технол. Македонија*, **12**, 11 (1993).

- 4.18. Г. Јовановски, Б. Шоптрајанов, „4. Величини, единици и симболи во хемијата“, *Глас. Хем. Технол. Македонија*, 12, 51 (1993).
- 4.19. M. Trajkovska, B. Šoptrajanov, T. Stafilov, G. Jovanovski, „Determination of loran-dite and realgar in mineral mixtures by infrared spectroscopy“, *Geologica Macedonia*, 7, 55 (1993).
- 4.20. Г. Јовановски, Б. Шоптрајанов, 5. „Величини, единици и симболи во хемијата“, *Глас. Хем. Технол. Македонија*, 13 (1), 47 (1994).
- 4.21. B. Šoptrajanov, „Studies of hydrogen-bonded systems: using models – advantages and limitations“, *Глас. Хем. Технол. Македонија*, Скопје, 13 (2), 23 (1994).

### *5. Трудови печатени во зборници на трудови*

- 5.1. В. Петрушевски, Б. Шоптрајанов, Г. Јовановски, „Спектарот на водата кај некои сулфатни и селенатни стипси“, во: *Z Jugoslovensko savetovanje „Opšta i primenjena spektroskopija“*, *Zbornik*, Beograd, 1980, стр. 105.
- 5.2. А. Мирчева, Б. Шоптрајанов, „Испитување, со помош на инфрацрвена спектроскопија, на смолата Amberlite XE-243 и на продуктот добиен со фиксирање на бор врз неа“, во: *Z Jugoslovensko savetovanje „Opšta i primenjena spektroskopija“*, *Zbornik*, Beograd, 1980, стр. 112.
- 5.3. Б. Шоптрајанов, С. Ѓорѓевиќ, Г. Јовановски, „Вибрациони спектри на протонирани, делумно и целосно деутериирани монохидрати на метал(II) калиумови фосфати“, во: *Z Jugoslovensko savetovanje „Opšta i primenjena spektroskopija“*, *Zbornik*, Beograd, 1980, стр. 119.
- 5.4. Б. Шоптрајанов, М. Џакиќ, „Инфрацрвени спектри, на обична и на ниска температура, на хидратите на комплекси на магнезиум, кобалт и никел со 1-хидрокси- и 1,8-дихидроксантрахионон“, во: *Z Jugoslovensko savetovanje „Opšta i primenjena spektroskopija“*, *Zbornik*, Beograd, 1980, стр. 126.
- 5.5. Г. Јовановски, А. Николовски, Б. Шоптрајанов, „Билиридински адукти на сахаринатите на бакар, никел и кобалт : инфрацрвени спектри, екстракција и промена при спектрофотометриското определување на сахарин“, во: *Z Jugoslovensko savetovanje „Opšta i primenjena spektroskopija“*, *Zbornik*, Beograd, 1980, стр. 133.
- 5.6. Б. Шоптрајанов, „Примање, ползување и предавање на научни информации во хемијата и сродните дисциплини – можности и проблеми“, во: *Советување за стапеност на организацијата и користењето на научните информации во СР Македонија*, Зборник на трудови, Републичка заедница на научните дејности, Реферален центар – Народна и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ – Скопје, Скопје, 1982, стр. 107.
- 5.7. B. Šoptrajanov, „Informacije, ljudi, organizovanost“, во: *Tehnologija, samoupravljanje i društveni razvoj*, „Globus“, Zagreb, 1986, стр. 328.
- 5.8. Б. Шоптрајанов, [„Образоването и неговиот општествен третман“], Деветти конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија /Ситеографски белешки и усвоени документи/, Скопје, 1986, стр. 595 (насловот не е даден во публикуваниот материјал).

- 5.9. А. Јаневски, Б. Шоптрајанов, М. Трпковска, „Инфрацрвени спектри на амоний никел тетрафлуороберилат хексахидрат и на неговите деутериирани аналози“, во: *X-то советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Трудови*, Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија, Скопје, 1987, стр. 97.
- 5.10. Б. Шоптрајанов, „Примена на микросметачи во образоването по хемија. VI. Микросметачите и тестирањето на знаењата“, во: *X-то советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Трудови*, Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија, Скопје, 1987, стр. Ц.
- 5.11. Б. Шоптрајанов, „Примена на микросметачи во образоването по хемија. VII. Хемиски равенки – програм за сметачот ZX Spectrum“, во: *X-то советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Трудови*, Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија, Скопје, 1987, стр. 409.
- 5.12. Б. Шоптрајанов, „Примена на микросметачи во образоването по хемија. VIII. Височина или не? – Тест по хемија“, во: *X-то советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Трудови*, Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија, Скопје, 1987, стр. 412.
- 5.13. В. Шоптрајанов, „Very low H–O–H bending frequencies in the infrared spectra of some crystallohydrates“, во: *XXVI Colloquium Spectroscopicum Internationale*, Vol. V, Sofia, 1989, стр. 71.
- 5.14. Б. Шоптрајанов, „Може ли креативноста да се учи? Каква е, притоа, улогата на учебникот?“, во: Е. Маказлиева (уредник), *Месецот и карактерот на учебникот во современи услови*, Просветно дело, Скопје, 1990, стр. 33.
- 5.15. Б. Шоптрајанов, „Каков учебник за природните науки?“, во: *Симпозиум Месецот и улогата на природно-математичките наставни подрачја во образниот процес во основниот и средниот образование на Република Македонија, Оштешево*, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Скопје, 1994, стр. 118.

## 6. Учебни помагала

- 6.1. Б. Шоптрајанов, „Предавања по физичка хемија за студентите од Рударско-геолошкиот факултет“, Рударско-геолошки факултет, Штип, 1979 (скрипта).
- 6.2. Б. Шоптрајанов, „Предавања по физичка хемија за студентите од Рударско-геолошкиот факултет (II дел)“. Рударско-геолошки факултет, Штип, 1980 (скрипта).
- 6.3. Б. Шоптрајанов, „Општа хемија за I година“, Просветно дело, Скопје, 1989.
- 6.4. Б. Шоптрајанов, „Хемија за I година“, Просветно дело, Скопје, 1990 (второ, поправено, издание на учебникот „Општа хемија за I година“).
- 6.5. Б. Шоптрајанов, „Хемија (неорганска хемија) за I година“, Просветно дело, Скопје, 1991.
- 6.6. Б. Шоптрајанов, „Хемија за III година (неорганска хемија)“, Просветно дело, Скопје, 1991.

- 6.7. Б. Шоптрајанов, „Прашања и задачи по хемија за III година (со одговори)“, Просветно дело, Скопје, 1991.
- 6.8. Б. Шоптрајанов, „Хемија за I година на гимназиско образование“, Просветно дело, Скопје, 1992.
- 6.9. В. Shoptrajanov, „Kimia për vitin III“, Prosvetno Dello, Skopje, 1992 (превод на албански на учебникот наведен под број 6.6).
- 6.10. Б. Шоптрајанов, „Прашања и задачи по хемија за I година гимназиско образование“, Просветно дело, Скопје, 1993.
- 6.11. Б. Шоптрајанов, Б. Подолешов, К. Стојановски, И. Спиревска, Л. Шоптрајанова, „Хемија за IV година на гимназиско образование“, Просветно дело, Скопје, 1993.
- 6.12. Б. Шоптрајанов, „Хемија за I година“, прв дел, Скопје, Просветно дело, 1994.
- 6.13. Б. Шоптрајанов, „Хемија за I година“, втор дел, Скопје, Просветно дело, 1994.

*7. Трудови презентирани на меѓународни научни собири  
и научни собири во странство*

- 7.1. A. Nikolovski, L. Klisareva, B. Šoptrajanov, „Synergic effects in the solvent extraction of Ni and Zn with potassium di(2-hydroxypropyl)ditiocarbamate“, *2nd International Symposium on Analytical Chemistry, Abstracts*, S-5, Ljubljana, 1972.
- 7.2. I. Petrov, B. Šoptrajanov, „Infrared spectra of calcium oxalate monohydrate and calcium oxalate monoducterate“, *V National Conference on Spectroscopy with Foreigner Guests Participation, Abstracts*, p. 137, Varna, 1972.
- 7.3. B. Šoptrajanov, I. Petrov, „Infrared spectra of dihydrates of some transition metal pentacyanonitrosyl complexes“, *V National Conference on Spectroscopy with Foreigner Guests Participation, Abstracts*, p. 139, Varna, 1972.
- 7.4. A. Nikolovski, B. Šoptrajanov, I. Petrov, „Infrared spectra of the dibenzoylmethanates of dioxomolybdenum(VI) and dioxotungsten(VI)“, *V National Conference on Spectroscopy with Foreigner Guests Participation, Abstracts*, p. 140, Varna, 1972.
- 7.5. B. Šoptrajanov, S. Djordjević, I. Petrov, „Infrared spectra of metal(II) potassium phosphates monohydrates“, *VII National Conference on Spectroscopy with International Participation, Abstracts*, H-4, Slantchev Bryag, 1976.
- 7.6. B. Šoptrajanov, V. Petruševski, K. Stojanovski, G. Jovanovski, „Vibrational spectra of crystallohydrates containing water which forms hydrogen bonds with  $R_{O_x} \dots O \approx 2.6 \text{ \AA}$ “, *Horizons in Hydrogen Bond Research, 3rd Workshop on Dynamics of Hydrogen Bonds in Solids and Liquids, [Abstracts]*, Ankaran, 1979.
- 7.7. B. Šoptrajanov, V. Petruševski P. Netkov, „Vibrational spectra of the hydrates of calcium and strontium monofluorophosphates“, *International Conference on Phosphorus Chemistry, Abstracts of Papers*, 257, Halle (Saale), 1979.

- 7.8. B. Šoptrajanov, V. Petruševski, M. Ristova, M. Trpkovska, „Multiple bands in the HOH, HOD and DOD bending region in the infrared spectra of some crystallohydrates“, *Horizons in Hydrogen Bond Research, Poster Abstracts*, Sånga-Säby, Sweden, 1980.
- 7.9. B. Šoptrajanov, V. Petruševski, „Second-order transitions in the infrared spectra of some crystallohydrates“, *Horizons in Hydrogen Bond Research, Poster Abstracts*, Montpellier, France, 1981.
- 7.10. V. Petruševski, B. Šoptrajanov, M. Trpkovska, „Hydrogen bonding in the hydrates of some isomorphous pairs of sulfate–selenate salts“, *Horizons in Hydrogen Bond Research, Poster Abstracts*, Montpellier, France, 1981.
- 7.11. V. Petruševski, B. Šoptrajanov, „Infrared spectra of the hidydrates of calcium selenate and yttrium phosphate – comparison with the spectrum of gypsum“, *16th European Congress on Molecular Spectroscopy, Abstracts of Papers*, Th P 87, p. 294, Sofia, 1983.
- 7.12. M. Ristova, B. Šoptrajanov, „Infrared spectra of protiated and deuterated cobalt acetate dihydrate“, *16th European Congress on Molecular Spectroscopy, Abstracts of Papers*, Th P 91, p. 296, Sofia, 1983.
- 7.13. B. Šoptrajanov, M. Ristova, „Water–anion vibrational coupling in some crystallohydrates“, *16th European Congress on Molecular Spectroscopy, Abstracts of Papers*, Th P 96, p. 298, Sofia, 1983.
- 7.14. К. Стояноски, Б. Шоптрајанов, С. Треневска, „Инфрацрвени спектри на бакар(II) DL-аланинат моногидрат и на некои од неговите деутероаналози“ (изнесено на македонски јазик; изводот отпечатен како К. Стояноски, Б. Шоптрајанов, Сл. Треневска, „Инфрачрвени спектри на мед/II DL-аланинат моногидрат и на некои од неговите деутероаналози“), *XIII национален преглед на ТНТМ, Софиски универзитет "Климент Охридски", Химички факултет, Програма на научната сесия на стручниот и младите научни работници*, стр. 16, София, 1984.
- 7.15. V. Stefov, B. Šoptrajanov, V. Petruševski, M. Trpkovska, „The HOH bending region in the infrared spectra of  $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  and  $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ “, *Tudományos Diákkörök, XVII Országos Konferenciája, Kémia–vegyíper Szekció*, p. 18, Budapest, 1985.
- 7.16. L. Šoptrajanova, B. Šoptrajanov, G. Jovanovski, „Infrared spectra of  $[\text{Pd}(\text{CN})_2(\text{NH}_3)_2]$ “, *XVII European Congress on Molecular Spectroscopy, Abstracts*, P-22, Madrid, 1985.
- 7.17. V. Petruševski, B. Šoptrajanov, „Infrared spectra of  $\text{Li}_2\text{SeO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{Li}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  and  $\text{Li}_2(\text{S.Se})\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ “, *XVII European Congress on Molecular Spectroscopy, Abstracts*, P-23, Madrid, 1985.
- 7.18. M. Ristova, B. Šoptrajanov, „Infrared spectra of strontium formate dihydrate and of its deuterated analogues“, *XVII European Congress on Molecular Spectroscopy, Abstracts*, P-27, Madrid, 1985.
- 7.19. G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, „Spectra–structure correlations in the isomorphous series of metal(II) saccharinates hexahydrates“, *XVII European Congress on Molecular Spectroscopy, Abstracts*, P-235, Madrid, 1985.

- 7.20. B. Šoprajanov, S. Djordjević, „Monohydrates of cobalt and manganese hydrogenar-  
semates – a pair of non-isomorphous compounds with similar infrared spectra“, *XVII European Congress on Molecular Spectroscopy, Abstracts*, P-236, Madrid, 1985.
- 7.21. B. Šoprajanov, A. Eriksson, A. Mirčeva, „Normal-coordinate analysis of hydroxyl-  
ammonium sulfate“, *31st International Congress of Pure and Applied Chemistry, Posters*, 1, 5, 137, Sofia, 1987.
- 7.22. G. Jovanovski, B. Šoprajanov, „Bonding of the carbonyl group in metal sacchari-  
nates : correlation with the infrared spectra“, *XVIIIth European Congress on Molecular Spectroscopy, Abstracts*, P-87, Amsterdam, 1987.
- 7.23. L. Šoprajanova, B. Šoprajanov, „Infrared spectra of *triangulo-hexa-μ-acetato tripal-*  
*ladium(II) hemihydrate and of the diethylamine adduct of palladium(II) acetate“*,  
*XVIIIth European Congress on Molecular Spectroscopy, Abstracts*, P-88, Amsterdam,  
1987.
- 7.24. V. Petruševski, B. Šoprajanov, „Description of molecular distortions : II. Intensities  
of the symmetric stretching bands of tetrahedral molecules“, *XVIIIth European Congress on Molecular Spectroscopy, Abstracts*, P-220, Amsterdam, 1987.
- 7.25. A. Kasab, I. Petrov, V. Petruševski, B. Šoprajanov, „Infrared spectra of KIISeO<sub>4</sub>  
and KHSO<sub>4</sub>“, *VIII-th Workshop Horizons in Hydrogen Bond Research, Abstracts*, B17,  
p. 106, Polanica Zdroj near Wrocław, 1987.
- 7.26. M. Ristova, K. Stojanovski, B. Šoprajanov, „Infrared spectra of *p*-toluenesulfonic  
acid monohydrate“, *XXVI Colloquium Spectroscopicum Internationale, Abstracts*, Vol.  
II, P-36, Sofia, 1989.
- 7.27. B. Šoprajanov, I. Spirevska, L. Šoprajanova, „Infrared spectra of the crystallohydrates  
of nickel and zinc fumarates“, *XXVI Colloquium Spectroscopicum Internationale, Abstracts*, Vol. II, P-43, Sofia, 1989.
- 7.28. M. Trpkovska, B. Šoprajanov, „Infrared spectra of the monohydrates of copper  
selenate and copper sulfate“, *XXVI Colloquium Spectroscopicum Internationale, Abstracts*, Vol. II, P-51, Sofia, 1989.
- 7.29. B. Šoprajanov, „Very low H–O–H bending frequencies in the infrared spectra of  
some crystallohydrates“ (секцијско предавање на XXVI меѓународен колоквијум  
по спектроскопија), во *XXVI Colloquium Spectroscopicum Internationale*, Vol. V,  
Sofia, 1989, стр. 71.
- 7.30. G. Jovanovski, O. Grupče, B. Šoprajanov, „The O–H and O–D stretching vibrations  
in the hydrates of sodium and potassium saccharinate : spectra–structure correlations“, *XIXth European Congress on Molecular Spectroscopy, Abstracts of Lectures and Poster Contributions*, P 191, Dresden, 1989.
- 7.31. V. Petruševski, B. Šoprajanov, „Vibrational spectra of hexaaqua complexes : as-  
signments of water vibrational bands in the spectra of some alums“, *XIXth European Congress on Molecular Spectroscopy, Abstracts of Lectures and Poster Contributions*, P 289, Dresden, 1989.
- 7.32. B. Šoprajanov, „Rigidly structured curricula – obstacle to student mobility“, *Uni-  
versity Today*, Dubrovnik, 1990.

- 7.33. M. Trajkovska, G. Jovanovski, T. Stafilov, B. Šoptrajanov, „Vibrational spectra of some minerals from Alšar“, *Thallium Neutrino Detection 1990, International Symposium on Solar Neutrino Detection, Programme and Abstract Book*, p. 48, Dubrovnik, 1990.
- 7.34. V. Stefov, V.M. Petruševski, B. Šoptrajanov, „Vibrational spectra of hexaaqua complexes. III. Internal and external motions of the water molecules in the spectra of  $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ “, *XXI. European Congress on Molecular Spectroscopy, EUCMOS XXI, Abstracts*, E 85, Vienna, 1992.
- 7.35. B. Šoptrajanov, V.M. Petruševski, „Vibrational spectra of hexaaqua complexes : IV. Multiple bands in the HOH bending region of some alums“, *XXI. European Congress on Molecular Spectroscopy, EUCMOS XXI, Abstracts*, E 86, Vienna, 1992.
- 7.36. B. Šoptrajanov, V. Stelov, M. Ivanovska, „Infrared spectra of rubidium diaquatetra-chloronickelate“, *XXI. European Congress on Molecular Spectroscopy, EUCMOS XXI, Abstracts*, E 87, Vienna, 1992.
- 7.37. M. Trpkovska, B. Šoptrajanov, „The monohydrates of copper(II) sulfate and copper(II) selenate : centrosymmetric or non-centrosymmetric?“, *XXI. European Congress on Molecular Spectroscopy, EUCMOS XXI, Abstracts*, E 88, Vienna, 1992.
- 7.38. O. Grupče, G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, „The N-H, N-D and C=S stretching regions in the infrared spectrum of thiosaccharin : comparison with the spectrum of saccharin“, *XXI. European Congress on Molecular Spectroscopy, EUCMOS XXI, Abstracts*, E 89, Vienna, 1992.
- 7.39. M. Ristova, B. Šoptrajanov, K. Stojanovski, „Infrared spectra of hexaaqua copper(II) 4-methylbenzenesulfonate and of its partially deuterated analogues : comparison with the spectra of the corresponding cobalt compound“, *XXI. European Congress on Molecular Spectroscopy, EUCMOS XXI, Abstracts*, E 90, Vienna, 1992.
- 7.40. L. Šoptrajanova, M. Popova, B. Šoptrajanov, „The infrared spectrum of a zero-valent palladium complex with ethylenediamine“, *XXI. European Congress on Molecular Spectroscopy, EUCMOS XXI, Abstracts*, E 91, Vienna, 1992.
- 7.41. K. Stojanovski, B. Šoptrajanov, A. Eriksson, „Infrared spectrum of diaquabis(glycinato-*O,N*)nickel(II)“, *XXI. European Congress on Molecular Spectroscopy, EUCMOS XXI, Abstracts*, E 92, Vienna, 1992.
- 7.42. B. Šoptrajanov, M. Trajkovska, I. Gržetić, G. Jovanovski, T. Stafilov, „Infrared spectra of  $M^I_3M^{III}S_3$  type synthetic minerals ( $M^I = Tl$  or  $Ag$ ,  $M^{III} = As$  or  $Sb$ )“, *International Conference on Solar Neutrino Detection With Thallium Minerals, Programme and Abstract Book*, p. 20, Skopje, 1993.
- 7.43. M. Trajkovska, B. Šoptrajanov, T. Stafilov, G. Jovanovski, „Determination of lorandite and realgar in mineral mixtures by infrared spectroscopy“, *International Conference on Solar Neutrino Detection With Thallium Minerals, Programme and Abstract Book*, p. 21, Skopje, 1993.
- 7.44. L. Šoptrajanova, B. Šoptrajanov, „Using Science Citation Index – A CAL lesson for university students“, *Proceedings of 34th IUPAC Congress*, T-7001, Beijing, China, 1993.
- 7.45. B. Šoptrajanov, „Extent of reaction – A CAL lesson for high-school students“, *Proceedings of 34th IUPAC Congress*, T-7002, Beijing, China, 1993.

**8. Трудови пренесени на ообщотој југословенски научни манифестиации или на собири во Југославија, но надвор од Македонија**

- 8.1. Б. Шоптрајанов, П. Корнети, С. Гоѓевиќ, И. Петров, „Инфрацрвени спектри на хексахидрати на метал(II) амониум и метал(II) калиум фосфати и арсенати“, 3. Jugoslovenski kongres za čisto in uporabno kemijsko. Izvlečki referatov, I-27, Ljubljana, 1972.
- 8.2. И. Петров, Б. Шоптрајанов, А. Митревски, „Инфрацрвен спектар на  $\text{CaHAsO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ “, 3. Jugoslovenski kongres za čisto in uporabno kemijsko. Izvlečki referatov, I-28, Ljubljana, 1972.
- 8.3. Б. Шоптрајанов, С. Трајковска, И. Петров, „Изучување, со помош на инфрацрвена спектроскопија, на спектарот на водата кај некои соединенија од типот  $\text{MSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ “, 3. Jugoslovenski kongres za čisto in uporabno kemijsko. Izvlečki referatov, I-29, Ljubljana, 1972.
- 8.4. Б. Шоптрајанов, П. Корнети, И. Петров, „Инфрацрвени спектри на монохидратите на метал(II) калиум и метал(II) амониум фосфати“, 3. Jugoslovenski kongres za čisto in uporabno kemijsko. Izvlečki referatov, I-30, Ljubljana, 1972.
- 8.5. Б. Шоптрајанов, М. Костова, Л. Пројчева, „Изучување на инфрацрвените спектри на некои соединенија што содржат комплексен катјон и комплексен анјон“, 3. Jugoslovenski kongres za čisto in uporabno kemijsko. Izvlečki referatov, I-31, Ljubljana, 1972.
- 8.6. Б. Шоптрајанов, Г. Јовановски, М. Костова, А. Мирчева, И. Речи, И. Петров, „Инфрацрвени спектри на комплекси на хинолинот со двовалентни преодни метали“, 3. Jugoslovenski kongres za čisto in uporabno kemijsko. Izvlečki referatov, I-32, Ljubljana, 1972.
- 8.7. И. Петров, Б. Шоптрајанов, Ј. Попицев, „Инфрацрвени спектри на дихидратите на метал(II) ( $\text{Mn}, \text{Fe}, \text{Co}, \text{Ni}$ ) хлориди“, 3. Jugoslovenski kongres za čisto in uporabno kemijsko. Izvlečki referatov, I-33, Ljubljana, 1972.
- 8.8. Б. Шоптрајанов, А. Николовски, М. Костова, И. Петров, „Инфрацрвени спектри на диоксобипиридин комплекси на металите од подгрупата на хромот“, 3. Jugoslovenski kongres za čisto in uporabno kemijsko. Izvlečki referatov, I-34, Ljubljana, 1972.
- 8.9. Б. Шоптрајанов, В. Калајлиева, А. Николовски, „Приготвување и инфрацрвени спектри на мешовити комплекси на двовалентни метали со ацетилацетон и хинолин“, 3. Jugoslovenski kongres za čisto in uporabno kemijsko. Izvlečki referatov, V-15, Ljubljana, 1972.
- 8.10. Б. Шоптрајанов, Л. Пројчева, М. Костова, „Приготвување на некои соединенија што содржат комплексен катјон и комплексен анјон“, 3. Jugoslovenski kongres za čisto in uporabno kemijsko. Izvlečki referatov, V-15, Ljubljana, 1972.
- 8.11. И. Јанев, Б. Шоптрајанов, Л. Јовевска, Ј. Јанчулев, „Инфрацрвени спектри на 1,6-дифенил-1,3,4,6-хексантетрон и на неговиот делумно деутериран аналог“, Пешић југословенско совештавање „Применета спектроскопија“, Синојсиси на рефератите, Глас. Хем. Технол. Македонија, 1, C56 (1974).

- 8.12. Л. Пројчева, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на некои пентација-ноаминоферати“, *Пејшто југословенско совећување „Применета спектиро-скопија“, Синојсиси на рефератите, Глас. Хем. Технол. Македонија*, 1, C57 (1974).
- 8.13. Б. Шоптрајанов, „Област на цијанидните валентни вибрации кај некои комплексни цијаниди“, *Пејшто југословенско совећување „Применета спектиро-скопија“, Синојсиси на рефератите, Глас. Хем. Технол. Македонија*, 1, C58 (1974).
- 8.14. Л. Шоптрајанова, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на паладиум(II) ацетат и на некои негови деривати“, *II југословенски конгрес за индустирска хемија, Синојсиси*, II-47, Скопје, 1976.
- 8.15. Б. Шоптрајанов, К. Стојаноски, Д. Павлеска, „Инфрацрвени спектри на уран(VI) ацетат дихидрат“, *II југословенски конгрес за индустирска хемија, Синојсиси*, II-49, Скопје, 1976.
- 8.16. Б. Шоптрајанов, С. Ѓорѓевиќ, „Инфрацрвени и рамански спектри на некои хексамидазолни комплекси на кобалт, никел и кадмиум“, *II југословенски конгрес за индустирска хемија, Синојсиси*, II-50, Скопје, 1976.
- 8.17. Б. Шоптрајанов, Г. Јовановски, „Рамански и инфрацрвени спектри на калај(II) ортофосфат,  $\text{SnHPO}_4$ “, *II југословенски конгрес за индустирска хемија, Синојсиси*, II-51, Скопје, 1976.
- 8.18. Б. Шоптрајанов, Г. Јовановски, К. Стојаноски, „Инфрацрвени спектри на хидрати со куси О–Н–О растојанија“, *6. Jugoslovensko posvetovanje iz splošne in uporabne spektroskopije, Povzetki*, IR 7, Bled, 1976.
- 8.19. Л. Шоптрајанова, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на некои тетраминпаладиум(II) соединенија“, *6. Jugoslovensko posvetovanje iz splošne in uporabne spektroskopije, Povzetki*, IR 12, Bled, 1976.
- 8.20. М. Џакиќ, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на метал(II) комплекси на некои хидроксо- и дихидроксоантрахинони“, *6. Jugoslovensko posvetovanje iz splošne in uporabne spektroskopije, Povzetki*, IR 18, Bled, 1976.
- 8.21. Б. Шукарова, С. Јаневска, Б. Шоптрајанов, И. Петров, „Вибрациони спектри на некои калциумови ортофосфати“, *6. Jugoslovensko posvetovanje iz splošne in uporabne spektroskopije, Povzetki*, IR 19, Bled, 1976.
- 8.22. Б. Миљковиќ, М. Џакиќ, Б. Шоптрајанов, „Синтеза и испитување на инфрацрвени спектри на метал(II) комплекси на 1,8-дихидроксиантрахинон“. *V jugoslovenski sastanak studenata čiste i primenjene hemije sa međunarodnim učešćem, Izvodi radova*, 57, Novi Sad, 1976.
- 8.23. В. Петрушевски, Б. Шоптрајанов, Г. Јовановски, Б. Шукарова, „Рамански и инфрацрвени спектри на соединенија од типот  $\text{MM}'(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ “, *VI jugoslovenski sastanak studenata čiste i primenjene hemije sa međunarodnim učešćem, Izvodi radova*, 5, Novi Sad, 1977.
- 8.24. В. Петрушевски, Б. Шоптрајанов, Г. Јовановски, „Спектарот на водата кај некои сулфатни и селенатни стипси“, *7. jugoslovensko savetovanje „Opšta i primenjena spektroskopija“*, Izvodi, 4.14., Niš, 1978.

- 8.25. А. Мирчева, Б. Шоптрајанов, „Испитување, со помош на инфрацрвена спектроскопија, на смолата Amberlite XE-243 и на продуктот добиен со фиксирање на бор врз неа“, *7. jugoslovensko savetovanje „Opšta i primenjena spektroskopija“*, Izvodi, 4.15., Niš, 1978.
- 8.26. Б. Шоптрајанов, С. Ѓорѓевиќ, Г. Јовановски, „Вибрациони спектри на протонирани, делумно и целосно деутериирани монохидрати на метал(II) калиумови фосфати“, *7. jugoslovensko savetovanje „Opšta i primenjena spektroskopija“*, Izvodi, 4.16., Niš, 1978.
- 8.27. Б. Шоптрајанов, М. Џакиќ, „Инфрацрвени спектри на обична и на ниска температура, на хидратите на комплекси на магнезиум, кобалт и никел со 1-хидрокси- и 1,8-дихидроксантрахинон“, *7. jugoslovensko savetovanje „Opšta i primenjena spektroskopija“*, Izvodi, 4.17., Niš, 1978.
- 8.28. Г. Јовановски, А. Николовски, Б. Шоптрајанов, „Бипиридински адукти на сахаринатите на бакар, никел и кобалт : инфрацрвени спектри, екстракција и спектрофотометриско определување на сахарин“, *7. jugoslovensko savetovanje „Opšta i primenjena spektroskopija“*, Izvodi, 4.18., Niš, 1978.
- 8.29. А. Николовски, Л. Клисарова, Б. Шоптрајанов, „Екстракција и спектрофотометриско определување на ниобиум со калиум N,N-бис(2-хидроксипропил)диацикарбамат и инфрацрвени спектри на изолираните од екстрактот соединенија“, *7. jugoslovensko savetovanje „Opšta i primenjena spektroskopija“*, Izvodi, 4.19., Niš, 1978.
- 8.30. Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на кристалохидрати“ (пленарно предавање на Седмото југословенско советување „Општа и применета спектроскопија“). *7. jugoslovensko savetovanje „Opšta i primenjena spektroskopija“*, Izvodi, 4.20-P., Niš, 1978.
- 8.31. В. Петрушевски, П. Нетков, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени и рамански спектри на некои флуорофосфати“, *VII jugoslovenski sastanak studenata čiste i primenjene hemije sa međunarodnim učešćem, Izvodi radova*, V-1, Novi Sad, 1978.
- 8.32. М. Ристова, Б. Шоптрајанов, И. Петров, „Рамански и инфрацрвени спектри на некои метални ацетати“, *Jugoslovenski kongres za hemiju i hemijsku tehnologiju, Sinopisi*, 1-17, Sarajevo, 1979.
- 8.33. К. Стојаноски, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на  $\text{Na}_2(\text{NH}_4)_2\text{UO}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ “, *Jugoslovenski kongres za hemiju i hemijsku tehnologiju, Sinopisi*, 1-18, Sarajevo, 1979.
- 8.34. Б. Шоптрајанов, В. Петрушевски, К. Стојаноски, Г. Јовановски, „ОН валентна и НОН деформациона област во спектрите на кристалохидрати со силни водородни врски“, *Jugoslovenski kongres za hemiju i hemijsku tehnologiju, Sinopisi*, 1-20, Sarajevo, 1979.
- 8.35. М. Трпковска, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени и рамански спектри на соединенија од типот  $\text{M}(\text{ipySO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O})$ “, *Jugoslovenski kongres za hemiju i hemijsku tehnologiju, Sinopisi*, 1-21, Sarajevo, 1979.
- 8.36. Љ. Ивановска, Л. Лешоска, Б. Шоптрајанов, В. Петрушевски, „Област на деформационите НОН вибрации во спектрите на некои сулфати и селенати“, *IX jugoslovenski sastanak studenata čiste i primenjene hemije sa međunarodnim učešćem, Izvodi radova sa programom*, str. 12, Novi Sad, 1980.

- 8.37. Л. Лешоска, В. Петрушевски, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени и рамански спектри на некои сулфатни и селенатни Тутонови соли“, *IX jugoslovenski sastanak studenata čiste i primijenjene hemije sa međunarodnim učešćem, Izvodi radova sa programom*, str. 20, Novi Sad, 1980.
- 8.38. Б. Шоптрајанов, „Добивање структурни информации за кристалохидрати со методите на вибрационата спектроскопија“ (пленарно предавање на XVI конференција на Југословенскиот центар за кристалографија, Скопје-Кавадарци, 1981); проширен извод објавен, под наслов „Derivation of structural information about crystallohydrates by the methods of vibrational spectroscopy“, во: *God. JugosL Cent. Kristalogr.*, **16**, 52 (1981).
- 8.39. И. Н. Јанев, М. Јанчевска-Николовска, Б. Шоптрајанов, „Синтеза и инфрацрвени спектри на 1,6-ди(*n*-пропил)-1,3,4,6-хексантетрон“, *VII sastanak kemičara Hrvatske i II jugoslavenski simpozij o organskoj hemiji, Sinopsisi radova*, str. 331, Zagreb, 1981.
- 8.40. К. Стојаноски, Б. Шоптрајанов, „Вибрациони модови на координирана вода – моделни пресметувања“, *III jugoslovenski simpozijum analitičke hemije, Izvodi radova s programom*, III- 29, Novi Sad, 1982.
- 8.41. В. Петрушевски, Б. Шоптрајанов, „Вибрациони спектри на алуминиум хлорид хексахидрат“, *III jugoslovenski simpozijum analitičke hemije, Izvodi radova s programom*, III-30, Novi Sad, 1982.
- 8.42. С. Ѓорѓевиќ, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на кобалт хидрогенарсенат монохидрат и на неговиот мanganов аналог“, *III jugoslovenski simpozijum analitičke hemije, Izvodi radova s programom*, III-31, Novi Sad, 1982.
- 8.43. Л. Андреева, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри и термичка анализа на некои хексаамминокобалт пентацијанонитрозилметалати“, *III jugoslovenski simpozijum analitičke hemije, Izvodi radova s programom*, III-32, Novi Sad, 1982.
- 8.44. М. Ристова, Б. Шоптрајанов, К. Стојаноски, „Област на симетричните COO вибрации во вибрационите спектри на некои формати и деутероформати“, *III jugoslovenski simpozijum analitičke hemije, Izvodi radova s programom*, III-33, Novi Sad, 1982.
- 8.45. М. Трковска, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на дихидратите на метални селенатни комплекси на бипиридин“, *III jugoslovenski simpozijum analitičke hemije, Izvodi radova s programom*, III-34, Novi Sad, 1982.
- 8.46. Г. Јовановски, Б. Шоптрајанов, „Изучување, со методите на инфрацрвената спектроскопија и рендгенската дифракција, на изоморфизмот кај хидратите на сахаринатите на некои двовалентни метали“, *III jugoslovenski simpozijum analitičke hemije, Izvodi radova s programom*, III-35, Novi Sad, 1982.
- 8.47. В. Šoprajanov, V. Petruševski, „Libracii na voda nad  $1100\text{ cm}^{-1}$ “, *VIII jugoslavensko savjetovanje o općoj i primijenjenoj spektroskopiji, Sinopsisi radova*, str. 74, Zagreb, 1983.
- 8.48. L. Andreeva, B. Šoprajanov, K. Stojanoski, „Oblast na valentnite ND vibracii vo spektrite na parcijalno deuterirani  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{Cr}(\text{CN})_5\text{NO}]$  i  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{Mn}(\text{CN})_5\text{NO}]$ “, *VIII jugoslavensko savjetovanje o općoj i primijenjenoj spektroskopiji, Sinopsisi radova*, str. 75, Zagreb, 1983.

- 8.49. G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, „Podračje na valentnite C=O vibracii i načinot na svrzuvanje kaj nekoi saharinatii“, *VIII jugoslavensko savjetovanje o općoj i primijenjenoj spektroskopiji, Sinopsisi radova*, str. 76, Zagreb, 1983.
- 8.50. A. Mirčeva, B. Šoptrajanov, „Infracrveni spektri na kalium borodimalat monohidrat“, *VIII jugoslavensko savjetovanje o općoj i primijenjenoj spektroskopiji, Sinopsisi radova*, str. 77, Zagreb, 1983.
- 8.51. M. Трпковска, Б. Шоптрајанов, „Спектар-структурни корелации кај  $[Ni(biq)Cl_2]_2$  и  $Ni(biq)Br_2$ “, *VII jugoslovenski kongres za hemiju i hemijsku tehnologiju, Izvodi radova*, I-10, Novi Sad, 1983.
- 8.52. О. Групче, Б. Шоптрајанов, Г. Јовановски, „Испитување, со помош на инфрацрвена спектроскопија, на хидратите на калиум сахаринат и калиум тиосахаринат“, *VII jugoslovenski kongres za hemiju i hemijsku tehnologiju, Izvodi radova*, I-12, Novi Sad, 1983.
- 8.53. Г. Јовановски, Б. Каменар, Д. Грдениќ, Б. Шоптрајанов, „Влијание на начинот на сврзување кај металните сахаринати врз геометријата на петочлениот прстен од сахаринатните лиганди“, *VII jugoslovenski kongres za hemiju i hemijsku tehnologiju, Izvodi radova*, I-13, Novi Sad, 1983.
- 8.54. M. Cakić, B. Šoptrajanov, „Preparacija i infracrveni spektri piridinskih adukta kompleksa nikla i kobalta sa 1-hidroksi- i 1,8-dihidroksiantrahinonom“, *VII jugoslovenski kongres za hemiju i hemijsku tehnologiju, Izvodi radova*, I-28, Novi Sad, 1983.
- 8.55. M. Cakić B. Šoptrajanov, „Infracrveni spektri, na običnoj i niskoj temperaturi, hidrata kompleksa kobalta i nikla sa 5-hidroksinaftahinonom“, *VII jugoslovenski kongres za hemiju i hemijsku tehnologiju, Izvodi radova*, I-29, Novi Sad, 1983.
- 8.56. Л. Андреева, Б. Шоптрајанов, „Спектроскопски и термички испитувања на комплекси од типот  $[M(en)_3][M'(CN)_5NO]\cdot xH_2O$ “, *VII jugoslovenski kongres za hemiju i hemijsku tehnologiju, Izvodi radova*, III-27, Novi Sad, 1983.
- 8.57. В. Петрушевски, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на тетрааквадихлорохром(III) хлорид дихидрат“, *VII jugoslovenski kongres za hemiju i hemijsku tehnologiju, Izvodi radova*, III-29, Novi Sad, 1983.
- 8.58. М. Ристова, Б. Шоптрајанов, „Либрациони модови на водата кај манган формат дихидрат“, *VII jugoslovenski kongres za hemiju i hemijsku tehnologiju, Izvodi radova*, III-31, Novi Sad, 1983.
- 8.59. С. Треневска, К. Стојаноски, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на монохидратот на бакар(II) DL-аланинат и на некои и од неговите деутероаналози“, *Дванаесетти југословенски конгрес на стапуденето по чистота и применета хемија со меѓународно учество, Изводи од соопштенијата*, стр. 28, Скопје, 1983.
- 8.60. В. Стојанов, Б. Шоптрајанов, В. Петрушевски, „Инфрацрвени спектри на соединенија од групата на струвитот“, *Дванаесетти југословенски конгрес на стапуденето по чистота и применета хемија со меѓународно учество, Изводи од соопштенијата*, Р-5, стр. 64, Скопје, 1983.

- 8.61. В. Стефов, Б. Шоптрајанов, В. Петрушевски, „Инфрацрвени спектри на хексахидратите на  $\text{Cl}_3$ ,  $\text{LaCl}_3$ ,  $\text{AlCl}_3$  и  $\text{VCl}_3$ “, Дванаесетти југословенски конгрес на стручниоте по чиста и применичка хемија со меѓународно учество, Изводи од соодветнијата, Р-6, стр. 66, Скопје, 1983.
- 8.62. В. Стефов, Б. Шоптрајанов, В. Петрушевски, М. Трпковска, „Област на деформационите НОН вибрации во инфрацрвените спектри на  $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  и  $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ “, XII jugoslovenski kongres studenata čiste i primjenjene hemije sa međunarodnim učešćem, Izvodi radova sa programom, str. 20, Tuzla, 1984.
- 8.63. L. Šoptrajanova, L. Andreevska, B. Šoptrajanov, „Infracrveni spektri na nekoi bicompleksi na paladijum“, IV jugoslavenski simpozij o analitičkoj kemiji, Sinopsisi radova, str. 129, Split, 1985.
- 8.64. B. Šoptrajanov, L. Šoptrajanova, „Primenata na mikrosmetačite vo obrazovanieto po hemija. V. Protolitometrija – primer za upotrebara na mikrosmetači vo programirano obrazование“, IV jugoslavenski simpozij o analitičkoj kemiji, Sinopsisi radova, str. 191, Split, 1985.
- 8.65. M. Трпковска, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на  $\text{Ni}(\text{bipy})_3\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ “, IX Jugoslavansko posvetovanje iz splošne in uporabne spektroskopije, Zbornik povzetkov, PA1, Bled, 1986.
- 8.66. M. Ристова, Б. Шоптрајанов, „Област на деформационите вибрации на водата во спектрите на некои метални карбоксилати“, IX Jugoslavansko posvetovanje iz splošne in uporabne spektroskopije, Zbornik povzetkov, PA2, Bled, 1986.
- 8.67. Б. Шоптрајанов, Л. Шоптрајанова, „Инфрацрвени спектри на хидратот на тетраамминпаладиум ацетат“, IX Jugoslavansko posvetovanje iz splošne in uporabne spektroskopije, Zbornik povzetkov, PA3, Bled, 1986.
- 8.68. Л. Андреева, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на парцијално деутериирани аналоги на некои аммински комплекси“, IX Jugoslavansko posvetovanje iz splošne in uporabne spektroskopije, Zbornik povzetkov, PA4, Bled, 1986.
- 8.69. А. Мирчева, Б. Шоптрајанов, „Хидроксиламониум сулфат – инфрацрвени спектри и спектар-структурни корелации“, IX Jugoslavansko posvetovanje iz splošne in uporabne spektroskopije, Zbornik povzetkov, PA5, Bled, 1986.
- 8.70. Л. Андреева, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4](\text{SCN})_2$  и на неговите парцијално деутериирани аналоги“, 4. Simpozij „Spektroskopija v teoriji in praksi“, P-28, Кранjsка Гора, 1987.
- 8.71. О. Групче, Г. Јовановски, Б. Шоптрајанов, „Спектар-структурни корелации кај натриум тиосахаринат моногидрат“, 2. Jugoslavanski simpozij o molekularnih vedah, P-32, Кранjsка Гора, 1987.
- 8.72. Б. Шоптрајанов, Л. Шоптрајанова, „Анализа на нормалните координати на тетрааминодиамминпаладиум(II)“, 2. Jugoslavanski simpozij o molekularnih vedah, P-33, Кранjsка Гора, 1987.
- 8.73. М. Трпковска, Л. Андреева, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на моногидратите на тетраамминбакар(II) тетрафлуороберилат и на тетраамминбакар(II) сулфат“, Петтии југословенски симпозиум по аналитичка хемија, Изводи од соодветнијата, SM 37, Охрид, 1988.

- 8.74. В. Стефов, Б. Шоптрајанов, В. Петрушевски, „Испитување на водата во  $\text{Cs}_2[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl}_3$ , со помош на инфрацрвена спектроскопија“, *Печат јуѓословенски симпозиум по аналитичка хемија, Изводи од соодветнијата, SM 38*, Охрид, 1988.
- 8.75. Г. Ивановски, В. Петрушевски, Б. Шоптрајанов, „Модел на деформациони вибрации на вода вклучена во образување на водородни врски“, *XI jugoslovenska simpozijum o fizici kondenzovane materije, Apstrakti*, 98, Donji Milanovac, 1988.
- 8.76. М. Ристова, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на магнезиум малонат дихидрат и на неговите парцијално деутериирани аналоги“, *Десетти јуѓословенски советување по оштита и применета спектроскопија и Трећи јуѓословенски симпозиум за молекуларни науки, Изводи од соодветнијата, MS 18*, Охрид, 1989.
- 8.77. М. Трпковска, Б. Шоптрајанов, „Вибрациони спектри на диаква(2,2'-бипиридин)бакар(II) сулфат : споредба со соодветното соединение на никел(II)“, *Десетти јуѓословенско советување по оштита и применета спектроскопија и Трећи јуѓословенски симпозиум за молекуларни науки, Изводи од соодветнијата, MS 21*, Охрид, 1989.
- 8.78. В. Стефов, Б. Шоптрајанов, В. Петрушевски, „Испитување, со помош на инфрацрвена спектроскопија, на водата во  $\text{Cs}_3\text{VCl}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  и  $\text{Rb}_3\text{VCl}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ “, *6. simpozij "Spektroskopija v teoriji in praksi"*, Zbornik povzetkov, P-36, Bled, 1990.
- 8.79. M. Ristova, K. Stojanovski, B. Šoptrajanov, „Infrared spectra of the hexahydrates of some metal 4-methylbenzenesulfonates“, *Četrti jugoslavanski simpozij o molekularnih vedah „Molekularne interakcije – narava međmolekularnih sil in njihove spektroskopske zaznave“*, *7. simpozij Spektroskopija v teoriji in praksi*, Zbornik povzetkov, P-14, str. 61, Bled, 1991.
- 8.80. V. Stesov, B. Šoptrajanov, V. Petruševski, „Internal vibrations of the water molecules in the dihydrates of caesium and rubidium tetrachloromanganates“, *Četrti jugoslavanski simpozij o molekularnih vedah „Molekularne interakcije – narava međmolekularnih sil in njihove spektroskopske zaznave“*, *7. simpozij „Spektroskopija v teoriji in praksi“*, Zbornik povzetkov, P-15, str. 62, Bled, 1991.
- 8.81. M. Trpkovska, B. Šoptrajanov, „Water librations in the infrared spectra of the dihydrates of copper(bipyridine) sulfate, selenate and tetrafluoroberrylate“, *Četrti jugoslavanski simpozij o molekularnih vedah „Molekularne interakcije – narava međmolekularnih sil in njihove spektroskopske zaznave“*, *7. simpozij „Spektroskopija v teoriji in praksi“*, Zbornik povzetkov, P-17, str. 64, Bled, 1991.

#### 9. Трудови пренесени на републички научни собири во Македонија

- 9.1. Б. Шоптрајанов, К. Георгиевска, „Инфрацрвени спектри на  $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  и  $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ “, *III советување на хемичарите и технолозите на Македонија, [Синтезиси]*, стр. 5, Скопје, 1973.
- 9.2. Б. Шоптрајанов, Ц. Стојанова, „Инфрацрвени спектри на диоксомолибден(VI) и диоксоволфрам(VI) хинолинолати“, *III советување на хемичарите и технолозите на Македонија, [Синтезиси]*, стр. 6, Скопје, 1973.

- 9.3. Б. Шоптрајанов, Д. Коцев, И. Петров, „Инфрацрвен спектар на ъубериитот,  $MgHPO_4 \cdot 3H_2O$ “, III совеќување на хемичарите и штетнолозиите на Македонија, [Синојсиси], стр. 6, Скопје, 1973.
- 9.4. Л. Пројчева, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на  $[Co(NH_3)_6][Mn(CN)_5NO]$ ,  $[Co(ep)_3][Mn(CN)_5NO]$  и на нивните хидрати и деутерати“, III совеќување на хемичарите и штетнолозиите на Македонија, [Синојсиси], стр. 7, Скопје, 1973.
- 9.5. И. Петров, И. Јанев, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на сахарин“, III совеќување на хемичарите и штетнолозиите на Македонија, [Синојсиси], стр. 13, Скопје, 1973.
- 9.6. А. Николовски, Љ. Клисарова, В. Спасова-Глишиќ, Б. Шоптрајанов, „Синергетски ефекти при екстракцијата на никел и цинк со калиум N,N-ди(2-хидроксиетил)дитиокарбамат“, IV совеќување на хемичарите и штетнолозиите на Македонија, III собир „Наука-стапанство“, секција хемија и штетнолоѓија, [Синојсиси], стр. 11, Скопје, 1974.
- 9.7. Б. Шоптрајанов, С. Апостолов, А. Николовски, В. Спасова-Глишиќ, „За структурата на пиридинските адукти на диалкилдитиокарбаматите на цинк што содржат хидроксилни групи во алкилните низи“, IV совеќување на хемичарите и штетнолозиите на Македонија, III собир „Наука-стапанство“, секција хемија и штетнолоѓија, [Синојсиси], стр. 12, Скопје, 1974.
- 9.8. И. Петров, О. Јошевска, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на метални диалкилдитиокарбаматни комплекси со хидроксилни групи во алкилните низи“, IV совеќување на хемичарите и штетнолозиите на Македонија, III собир „Наука-стапанство“, секција хемија и штетнолоѓија, [Синојсиси], стр. 13, Скопје, 1974.
- 9.9. Л. Пројчева, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на  $Na_2[Fe(CN)_5NH_3] \cdot 2H_2O$  и  $Na_3[Fe(CN)_5NH_3]$ “, IV совеќување на хемичарите и штетнолозиите на Македонија, III собир „Наука-стапанство“, секција хемија и штетнолоѓија, [Синојсиси], стр. 16, Скопје, 1974.
- 9.10. Б. Шоптрајанов, Т. Кошевалиска-Димировска, „Октацијаномолибдати и октацијановолфрамати на комплексни катјони и нивните инфрацрвени спектри“, IV совеќување на хемичарите и штетнолозиите на Македонија, III собир „Наука-стапанство“, секција хемија и штетнолоѓија, [Синојсиси], стр. 17, Скопје, 1974.
- 9.11. К. Стојановски, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на уранил оксалат и амониум уранил триоксалат“, IV совеќување на хемичарите и штетнолозиите на Македонија, III собир „Наука-стапанство“, секција хемија и штетнолоѓија, [Синојсиси], стр. 18, Скопје, 1974.
- 9.12. М. Ивановик, Б. Шоптрајанов, И. Петров, „Приготвување и инфрацрвени спектри на хелати на дипиридоилметан со некои тровалентни метали“, IV совеќување на хемичарите и штетнолозиите на Македонија, III собир „Наука-стапанство“, секција хемија и штетнолоѓија, [Синојсиси], стр. 19, Скопје, 1974.

- 9.13. М. Ивановиќ, Б. Шоптрајанов, И. Петров, „Инфрацрвени спектри на дифурил- и дитеноилметанати на бакар(II)“, *V совеќување на хемичарите и штетните на Македонија, Синојсиси*, стр. 55, Скопје, 1975.
- 9.14. Л. Пројчева, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на тетраметиламониум пентацијанонитрозилманганат и пентацијанонитрозилхромат“, *V совеќување на хемичарите и штетните на Македонија, Синојсиси*, стр. 56, Скопје, 1975.
- 9.15. Б. Шоптрајанов, В. Божиновска, К. Стојановски, „Инфрацрвени спектри на трисоксалатометалати на комплексни катјони“, *V совеќување на хемичарите и штетните на Македонија, Синојсиси*, стр. 57, Скопје, 1975.
- 9.16. Б. Шоптрајанов, М. Трпковска, Р. Цветковиќ, „Инфрацрвени спектри на диакво-2,2'-бипиридин кобалт(II) сулфат“, *V совеќување на хемичарите и штетните на Македонија, Синојсиси*, стр. 58, Скопје, 1975.
- 9.17. М. Ќука, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на хексацијанометалати(III) на комплексни катјони“, *V совеќување на хемичарите и штетните на Македонија, Синојсиси*, стр. 59, Скопје, 1975.
- 9.18. Г. Јовановски, Б. Шоптрајанов, „Спектар-структурни корелации кај некои трис(хинолин-8-ол) хелати“, *V совеќување на хемичарите и штетните на Македонија, Синојсиси*, стр. 60, Скопје, 1975.
- 9.19. Б. Шоптрајанов, М. Џакиќ, „Вибрациона анализа на инфрацрвените спектри на 1,5-дихидрокси- 1-хидроксиантрахинон-9,10 и инфрацрвени спектри на метал(II) комплекси на 1-хидроксиантрахинон-9,10“, *V совеќување на хемичарите и штетните на Македонија, Синојсиси*, стр. 61, Скопје, 1975.
- 9.20. А. Николовски, Љ. Клисарова, Б. Шоптрајанов, „Екстракција и спектрофотометриско определување на близмут со калиум  $N,N$ -ди(2-хидроксипропил)дитиокарбамат“, *V совеќување на хемичарите и штетните на Македонија, Синојсиси*, стр. 62, Скопје, 1975.
- 9.21. Л. Шоптрајанова, Б. Шоптрајанов, „Вибрациони спектри на  $[Pd(NH_3)_4][Ni(CN)_4]$ “, *Шесто совеќување на хемичарите и штетните на Македонија [Синојсиси]*, стр. 85, Скопје, 1977.
- 9.22. Б. Шоптрајанов, Б. Шукарова, И. Петров, „Ласерски рамански спектри на аденин“, *Шесто совеќување на хемичарите и штетните на Македонија [Синојсиси]*, стр. 88, Скопје, 1977.
- 9.23. М. Џакиќ, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на хидратите на метални комплекси на 1-хидрокси и 1, 8-дихидроксиантрахинон и на нивните деутериирани аналоги“, *Шесто совеќување на хемичарите и штетните на Македонија [Синојсиси]*, стр. 93, Скопје, 1977.
- 9.24. Б. Шоптрајанов, С. Ѓорѓевиќ, Г. Јовановски, С. Поцев, „Кристална структура на спектри на протонираните деутериирани соединенија и проблемот на ниските  $\delta(\text{НОН})$  фреквенции кај соединенијата од типот  $\text{MKPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ “, *Шесто совеќување на хемичарите и штетните на Македонија [Синојсиси]*, стр. 96, Скопје, 1977.

- 9.25. М. Трпковска, Б. Шоптрајанов, „Вибрациони спектри на бихинолин и на некои негови метални комплекси“, *Шесто советување на хемичарите и технолозите на Македонија [Синојсиси]*, стр. 97, Скопје, 1977.
- 9.26. Л. Андреева, Г. Јовановски, Б. Шоптрајанов, С. Потев, „Кристалографско и спектроскопско испитување на  $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{enH}] \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ “, *Шесто советување на хемичарите и технолозите на Македонија, [Синојсиси]*, стр. 98, Скопје, 1977.
- 9.27. Б. Шоптрајанов, Г. Јовановски, „Спектар на водата кај некои стипси“, *Шесто советување на хемичарите и технолозите на Македонија [Синојсиси]*, стр. 99, Скопје, 1977.
- 9.28. Г. Јовановски, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени и рамански спектри на  $\text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ “, *Шесто советување на хемичарите и технолозите на Македонија [Синојсиси]*, стр. 100, Скопје, 1977.
- 9.29. Б. Шоптрајанов, „Фиксни насоки или флексибилно насочување“, *Советување за искуствите и проблемите во реформирањето на Универзитетот*, Скопје, 1978.
- 9.30. К. Стојаноски, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на  $\text{Na}_2(\text{NH}_4)_2[\text{UO}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_4] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ “, *Седмо советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Синојсиси*, стр. 28, Скопје, 1978.
- 9.31. М. Трпковска, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на  $\text{CrO}_2(\text{вир})\text{Cl}_2$  и  $\text{CrO}_2(\text{биж})\text{Cl}_2$ “, *Седмо советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Синојсиси*, стр. 29, Скопје, 1978.
- 9.32. Б. Шоптрајанов, Г. Јовановски, „Инфрацрвени и рамански спектри на  $\text{MgHPO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ “, *Седмо советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Синојсиси*, стр. 32, Скопје, 1978.
- 9.33. Г. Јовановски, Б. Шоптрајанов, „Вибрациони спектри на бакар(II) сулфат“, *Седмо советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Синојсиси*, стр. 33, Скопје, 1978.
- 9.34. Г. Јовановски, С. Потев, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на базичен фенилжива(II) нитрат“, *Седмо советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Синојсиси*, стр. 36, Скопје, 1978.
- 9.35. Б. Шоптрајанов, „Интернационалниот систем на единици во хемиската практика“, *Седмо советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Синојсиси*, стр. 74, Скопје, 1978.
- 9.36. Б. Шоптрајанов, „Структурните формули и нивната употреба“, *Седмо советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Синојсиси*, стр. 75, Скопје, 1978.
- 9.37. Г. Јовановски, Б. Шоптрајанов, „Парцијално деутерирање како метод за добивање структурни информации – предности и недостатоци“, *Осмо советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Синојсиси*, стр. 67, Скопје, 1980.
- 9.38. Г. Јовановски, Б. Шоптрајанов, „Хидрати на натриум сахаринат – спектар-структурни корелации“, *Осмо советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Синојсиси*, стр. 68, Скопје, 1980.

- 9.39. М. Трпковска, Б. Шоптрајанов, В. Петрушевски, „Инфрацрвен спектар на водата кај  $\text{Ni}(\text{ipy})\text{SeO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  и неговиот сулфатен аналог“, *Осмо советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Синојсиси*, стр. 71, Скопје, 1980.
- 9.40. М. Ристова, Б. Шоптрајанов, И. Петров, „Спектар на водата кај дихидратот на стронциум формат“, *Осмо советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Синојсиси*, стр. 72, Скопје, 1980.
- 9.41. А. Мирчева, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на амониум бородисалицилат“, *Осмо советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Синојсиси*, стр. 73, Скопје, 1980.
- 9.42. М. Ристова, Б. Шоптрајанов, И. Петров, „Област на валентните и деформационите вибрации на водата во инфрацрвените спектри на никел ацетат тетрахидрат и неговите деутериирани аналоги“, *Осмо советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Синојсиси*, стр. 79, Скопје, 1980.
- 9.43. В. Петрушевски, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на изоникотинска киселина – систем со мошне силни водородни врски“, *Осмо советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Синојсиси*, стр. 80, Скопје, 1980.
- 9.44. А. Касаб, В. Петрушевски, И. Петров, Б. Шоптрајанов, „Вибрациони спектри на  $\text{K}_3\text{H}(\text{SO}_4)_2$  и  $\text{Na}_3\text{H}(\text{SO}_4)_2$ “, *Осмо советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Синојсиси*, стр. 81, Скопје, 1980.
- 9.45. Б. Шоптрајанов, „Дали сите субстанци се состојат од молекули?“, *Осмо советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Синојсиси*, стр. 82, Скопје, 1980.
- 9.46. Б. Шоптрајанов, „Примена на микросметачи во образоването по хемија. I. Општи приказ“, *Деветтито советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соодветнијата, Глас. Хем. Технол. Македонија, 5, С-24* (1985) (секциско предавање на Деветтото советување на хемичарите и технолозите на Македонија одржано на 6 и 7 јуни 1985 година во Скопје).
- 9.47. Ј. Цветковиќ, В. Петрушевски, Б. Шоптрајанов, „Водородни врски кај некои изоморфни  $\text{AsO}_4-\text{PO}_4$  и  $\text{SeO}_4-\text{SO}_4$  соединенија“, *Деветтито советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соодветнијата, Глас. Хем. Технол. Македонија, 5, С-140* (1985).
- 9.48. С. Треневска, Г. Јовановски, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на дихидратот на стронциум(II) сахаринатот и на некои од неговите деутериирани аналоги“, *Деветтито советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соодветнијата, Глас. Хем. Технол. Македонија, 5, С-141* (1985).
- 9.49. С. Треневска, Г. Јовановски, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на хидратот на литиум(I) сахаринатот и на некои од неговите деутероаналози“, *Деветтито советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соодветнијата, Глас. Хем. Технол. Македонија, 5, С-142* (1985).

- 9.50. Л. Андреева, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на деутериирани и парцијално деутериирани аналоги на некои хексаамински комплекси“, *Деветти советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соопштенијата, Глас. Хем. Технол. Македонија, 5, С-143* (1985).
- 9.51. М. Трковска, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на некои цијанамидомонофосфати“, *Деветти советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соопштенијата, Глас. Хем. Технол. Македонија, 5, С-144* (1985).
- 9.52. М. Џакиќ, Б. Шоптрајанов, „Препарација и инфрацрвени спектри неких метални комплекси 1,4,5,8-тетрахидроксиантрахинона“, *Деветти советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соопштенијата, Глас. Хем. Технол. Македонија, 5, С-145* (1985).
- 9.53. Б. Шоптрајанов, В. Петрушевски, Л. Шоптрајанова, „Примена на микросметачи во образоването по хемија. II. Симулација на протолитометриска титрација“, *Деветти советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соопштенијата, Глас. Хем. Технол. Македонија, 5, С-151* (1985).
- 9.54. Б. Шоптрајанов, „Примена на микросметачи во образоването по хемија. III. Досег на реакциите – пример за употребата на микросметачи во програмираното образование“, *Деветти советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соопштенијата, Глас. Хем. Технол. Македонија, 5, С-152* (1985).
- 9.55. В. Петрушевски, Б. Шоптрајанов, „Примена на микросметачи во образоването по хемија IV. Персис – база на податоци за елементите од периодниот систем“, *Деветти советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соопштенијата, Глас. Хем. Технол. Македонија, 5, С-153* (1985).
- 9.56. Б. Шоптрајанов, „Примена на микросметачи во образоването по хемија. VI. Микросметачите и тестирањето на знаењата“ (секциско предавање на Десеттото советување на хемичарите и технолозите на Македонија); текстот на предавањето е објавен во: *X-то советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Трудови, Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија, Скопје, 1987*, стр. Ц, в. во списокот на печатени трудови, под број 5.10.
- 9.57. А. Јаневски, Б. Шоптрајанов, М. Трковска, „Инфрацрвени спектри на амониум никел тетрафлуороберилат хексахидрат и на неговите деутериирани аналоги“, текстот на соопштението е отпечатен во: *X-то советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Трудови, Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија, Скопје, 1987*, стр. 97, в. во списокот на печатени трудови, под број 5.9.
- 9.58. Б. Шоптрајанов, „Примена на микросметачи во образоването по хемија. VII. Хемиски рачунки – програм за сметачот ZX Spectrum“, текстот на соопштението е отпечатен во: *X-то советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Трудови, Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија, Скопје, 1987*, стр. 409, в. во списокот на печатени трудови, под број 5.11.

- 9.59 Б. Шоптрајанов, „Примена на микросметачи во образоването по хемија. VIII. Висината или не? – Тест по хемија“, текстот на соопштението е отпечатен во: *X-ти советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Трудови, Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија, Скопје, 1987*, стр. 412, в. во списокот на печатени трудови, под број 5.12.
- 9.60. Б. Шоптрајанов, „Прашањата за самопроверка : форма или потреба?“, *XI советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соопштенијата*, П-6, Скопје, 1989 (пленарно предавање на Единаесеттото советување на хемичарите и технолозите на Македонија одржано во Скопје од 5 до 7 октомври 1989 година во Скопје).
- 9.61. М. Трпковска, Б. Шоптрајанов, „Вибрациони интеракции кај монохидратите на бакар сулфат и бакар селенат“, *XI советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соопштенијата*, В3-9, Скопје, 1989.
- 9.62. Г. Јовановски, Б. Шоптрајанов, „Структурни испитувања на хидратот на  $\text{LiBF}_4$ “, *XI советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соопштенијата*, В3-10, Скопје, 1989.
- 9.63. М. Ристова, Б. Шоптрајанов, К. Стојаноски, „Инфрацрвени спектри на соли на р-толуенсулфонска киселина“, *XI советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соопштенијата*, В3-11, Скопје, 1989.
- 9.64. Б. Димовска, В. Ѓукановик, Л. Шоптрајанова, Б. Шоптрајанов, И. Спиревска, „Приготвување и инфрацрвени спектри на хидратот на кобалт(II) фумарат : споредба со соодветното соединение на никел(II)“, *XI советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соопштенијата*, В3-14, Скопје, 1989.
- 9.65. Б. Шоптрајанов, „Вибрационата спектроскопија како метода за добивање на структурни податоци“, *Дванаесетти советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соопштенијата*, П-4, Скопје, 1991 (воведно пленарно предавање на Дванаесеттото советување на хемичарите и технолозите на Македонија одржано во Скопје од 19 до 21 септември 1991 година).
- 9.66. В. Стефов, Б. Шоптрајанов, В. Петрушевски, „Корелации меѓу фреквенциите на валентните O–D вибрации во HDO молекули и  $\text{O}_{\infty}\cdots\text{Cl}$  растојанијата кај некои кристалохидрати“, *Дваниесетти советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соопштенијата*, СФ-1, Скопје, 1991.
- 9.67. К. Стојаноски, М. Ристова, Б. Шоптрајанов, „Вибрации на анјонот кај некои соли на 4-метилбензенсулфонската киселина“, *Дваниесетти советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соопштенијата*, СФ-2, Скопје, 1991.
- 9.68. М. Трајковска, Б. Шоптрајанов, И. Гржетиќ, Г. Јовановски, Т. Страфилов, „Инфрацрвени спектри на некои сулфосоли на талиум и сребро“, *Дваниесетти советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соопштенијата*, СФ-3, Скопје, 1991.

- 9.69. С. Танчева, Г. Јовановски, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на Pb(II) сахаринат моногидрат – спектар–структурни корелации“, *Дванаесеттио советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соодветнијата*, СФ-4, Скопје, 1991.
- 9.70. Б. Шоптрајанов, Г. Јовановски, Л. Прангова, „Инфрацрвени спектри на S-фенил o-хлоротиобензоат и S-фенил o-бромотиобензоат“, *Дванаесеттио советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соодветнијата*, СФ-6, Скопје, 1991.
- 9.71. Б. Шоптрајанов, В. Петрушевски, „Примена на инфрацрвената спектроскопија при детекцијата на бојни отрови“, *Состојби, можностии, проблеми и напомашен развој на РХБ заштитата во Република Македонија (советување – резимеа)*, Скопје, 1993.
- 9.72. Б. Шоптрајанов, „Модели и аналогии во наставата по хемија“, *Тринаесеттио советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соодветнијата*, С-5, Скопје, 1993 (секцијско предавање на Тринаесеттото советување на хемичарите и технолозите на Македонија одржано од 10 до 12 јуни 1993 година во Скопје).
- 9.73. Б. Шоптрајанов, „Учебникот по хемија како извор и канал за пренос на информации“, *Тринаесеттио советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соодветнијата*, Н-1, Скопје, 1993.
- 9.74. Б. Шоптрајанов, „Примена на микросметачи во образованието по хемија. IX. Номенклатура на киселини – програмирана (CAL) секвенца за персонален сметач“, *Тринаесеттио советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соодветнијата*, Н-2, Скопје, 1993.
- 9.75. Б. Шоптрајанов, „Примена на микросметачи во образованието по хемија. X. Номенклатура на соли – програмирана (CAL) секвенца за персонален сметач“, *Тринаесеттио советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соодветнијата*, Н-2, Скопје, 1993.
- 9.76. С. Танчева, Г. Јовановски, Б. Шоптрајанов, „Сознанија за типот на врската метал–лиганд кај сребро сахаринат“, *Тринаесеттио советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соодветнијата*, СС-2, Скопје, 1993.
- 9.77. Б. Шоптрајанов, В. Стефов, М. Ивановска, „Инфрацрвени спектри на рубидиум монокапентахлороферат(Ш)“, *Тринаесеттио советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соодветнијата*, СС-4, Скопје, 1993.
- 9.78. М. Трпковска, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на тетраамминбакар(II) селенат и на некои негови деутериирани аналоги“, *Тринаесеттио советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соодветнијата*, СС-5, Скопје, 1993.
- 9.79. Б. Шоптрајанов, М. Трпковска, „Парцијален полнеж на атомите во тетрафлуоробериллатните јони : споредба со структурно блиски тетраоксојони“, *Тринаесеттио советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи од соодветнијата*, СС-6, Скопје, 1993.

- 9.80. П. Малков, М. Трпковска, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на мешани кристали од  $[Ni(bpy)]SO_4 \cdot 2H_2O$  и  $[Cu(bpy)]SO_4 \cdot 2H_2O$ “, Прв конгрес по чиста и променета хемија на стапудените од Македонија, Изводи од соопштенијата, Скопје, 1994, стр. 41-42.
- 9.81. И. Кузмановски, В. Стефов, Б. Шоптрајанов, „Инфрацрвени спектри на магнезиум хидрогенфосфат трихидрат“, Прв конгрес по чиста и променета хемија на стапудените од Македонија, Изводи од соопштенијата, Скопје, 1994, стр. 43.
- 9.82. Ј. Пејов, Г. Јовановски, Б. Шоптрајанов, О. Групче, „Валентни вибрации на молекулите вода кај изоморфните метал(II) сахаринати хексахидрати“, Прв конгрес по чиста и променета хемија на стапудените од Македонија, Изводи од соопштенијата, Скопје, 1994, стр. 45.

#### *10. Магистерски труд и докторска дисертација*

- 10.1. Б. Шоптрајанов, „Vibrational Assignment of the Infrared Spectra of 1,2,5-Thiadiazole“, Indiana University, Bloomington, Ind., 1965.
- 10.2. Б. Шоптрајанов, „Спектроскопско испитување на кристалохидрати со посебен осврт на спектарот на водата. Системи со мошне ниски  $\delta(\text{НОН})$  фреквенции“, Докторска дисертација, Природно-математички факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“, Скопје, 1973 (в. во списокот на печатени трудови под бр. 1.1).

#### *II. Печатени публикации со продрамска содржина*

- 11.1. Š. Adamić, M. Baraćija, V. Levovnik, I. Mamužić, I. Mihel, S. Pantelić, J. Stjpanov, T. Šercar, B. Šoptrajanov, T. Toth, „Sistem naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije. Studija izvodljivosti“, Savez inženjera i tehničara Jugoslavije, Beograd, 1988.
- 11.2. Ј. Арнаудовски, Б. Старковски, Б. Шоптрајанов, Г. Димировски, Т. Трајков, Ј. Шокаровски, Н. Узунов, В. Ивановски, А. Петровски, Д. Додевски, С. Михајловски (редактори), „Стратегија на долгочинниот развој на научноистражувачката дејност во СР Македонија до 2000-та година“, Републичка заедница за научноистражувачка дејност – Скопје, Скопје, 1988.